

Службен весник

на Република Македонија

Број 99

20 мај 2016, петок

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2436. Закон за дополнување на Законот за помилување.....	2	2446. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	35
2437. Закон за заштита на приватноста....	3	2447. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	36
2438. Закон за дополнување на Законот за заштита на личните податоци.....	4	2448. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	36
2439. Закон за изменување на Изборниот законик.....	5	2449. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија.....	36
2440. Уредба за класификација на површинските води (*).....	5	2450. Одлука за изменување на Статутот на Акционерското друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД - Скопје.....	36
2441. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година.....	34	2451. Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Штип и за висината на закупината.....	37
2442. Одлука за престанок и давање на трајно користење движни ствари на Градот Скопје.....	34	2452. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „TORRI 2016“, во Република Италија.....	37
2443. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижната ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	34		
2444. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	35		
2445. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	35		

2453.	Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештајот за работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје во 2015 година.....	37	2459.	Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	42
2454.	Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	38	2460.	Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината.....	43
2455.	Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2016 година.....	38	2461.	Одлука за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна 2016/2017 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија.....	43
2456.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје.....	42	2462.	Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2016 година.....	43
2457.	Одлука за давање согласност на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација од геолошките истражувања за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за потребите на изградба на објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и унапредување на животната средина и за утврдување на висината на надоместокот за работа на членовите на Комисијата за ревизија.....	42	2463.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на податоците што се водат во електронската листа на закажани прегледи и интервенции за користење на здравствените услуги и начинот на нејзиното водење.....	46
2458.	Одлука за престанувањето на важење на Одлуката за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на стопанска зона за лесна и загадувачка индустрија КО Турново Општина Босилово.....	42	2464.	Правилник за содржината и формата на Годишниот извештај за изречените мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност на здравствените работници односно здравствените соработници.....	47
			2465.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.....	55
				Огласен дел.....	1-40

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2436.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за помилување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 мај 2016 година.

Бр. 08-2612/1
19 мај 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМИЛУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ број 20/1993), по членот 11 се додава нов член 11-а, кој гласи:

„Член 11-а

Претседателот на Републиката може во рок од 30 дена од денот на донесувањето на овој закон да го поништи помилувањето дадено без претходна постапка за помилување.

Претседателот не е должен да ја образложи одлуката од ставот 1.

Лицето за кое е донесена одлука за помилување има право до претседателот на Републиката да поднесе барање за поништување на одлуката за негово помилување.

Претседателот на Републиката е должен во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето од ставот 3, да ја поништи донесената одлука.“

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FALJE

Нени 1

Нë Ligjin për falje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 20/1993), pas nenit 11 shtohet nen i ri 11-a, si vijon:

"Neni 11-a

Presidenti i Republikës, në afat prej 30 ditësh nga dita e miratimit të këtij ligji, mund ta anulojë faljen e dhënë pa procedurë paraprake për falje.

Presidenti nuk e ka për detyrë ta arsyetojë vendimin nga paragrafi 1.

Personi për të cilin është miratuar vendim për falje ka të drejtë që te Presidenti i Republikës të parashtrojë kërkesë për anulim të vendimit për falje të tij.

Presidenti i Republikës e ka për detyrë që në afat prej 30 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës nga paragrafi 3, ta anulojë vendimin e miratuar."

Нени 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2437.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА

Се прогласува Законот за заштита на приватноста, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 мај 2016 година.

Бр. 08-2613 /1
19 мај 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА

Член 1

(1) Со овој закон се утврдува заштита на приватноста на граѓаните на Република Македонија, гарантирана со Уставот и Европската конвенција за човекови права, во врска со материјалите кои произлегуваат од незаконско следење на комуникации извршени во периодот од 2008 до 2015 година.

(2) Со законот се утврдува забрана за поседување, обработка, јавно објавување на материјалите од ставот (1) на овој член кои претставуваат повреда на приватноста на личниот и семеен живот.

(3) Со Законот се утврдува и забрана за поседување, обработка, јавно објавување и располагање на кој било начин со материјали кои произлегуваат од незаконско следење на комуникации извршени во периодот од 2008 до 2015 година, вклучувајќи и нивно користење и располагање во изборен процес, политички и други цели и постапки.

Член 2

(1) На секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот.

(2) Приватноста на личен и семеен живот согласно со одредбите од овој закон подразбира семејни или лични односи, припадност на одредени религиозни или етнички групи и политички партии, како и здравствена состојба.

Член 3

(1) Тој што ќе му овозможи на неповикано лице да се запознае со разговор или изјава која е прислушувана или тонски снимана ќе се казни со казна затвор до една година, доколку содржината на разговорот ја нарушува приватноста на личниот и семејниот живот. Оваа одредба не се однесува на разговор или изјава која претставува јавен интерес.

(2) Тој што ќе објави прислушувани или тонски снимани разговори или делови од нив или нивни транскрипти, со кои се врши повреда на приватноста на личниот и семејниот живот ќе се казни со казна затвор од еден месец до една година.

(3) Доколку делото од ставот (2) го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. Одговорното лице во правното лице ќе се казни со казна затвор од најмалку еден месец до една година.

Член 4

При примена на овој закон, надлежниот суд е должен да ја почитува Европската конвенција за човековите слободи и права и пресудите на Европскиот суд за човекови права.

Член 5

Одредбите од овој закон не се однесуваат на објавените материјали заклучно со 15 јули 2015 година.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој Закон престанува да важи Законот за заштита на приватноста („Службен весник на Република Македонија“ број 196/15).

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јули 2017 година.

L I G J
PËR MBROJTJEN E PRIVATËSISË**Neni 1**

(1) Me këtë ligj përcaktohet mbrojtja e privatësisë së qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, e garantuar me Kushtetutë dhe Konventën evropiane për të drejtat e njeriut, lidhur me materialet që dalin nga ndjekja e paligjshme e komunikimeve të kryera në periudhën prej vitit 2008 deri 2015.

(2) Me ligjin përcaktohet ndalim për posedimin, përpunimin, publikimin publik të materialeve nga paragrafi (1) i këtij neni të cilat paraqesin cenim të privatësisë të jetës personale dhe familjare.

(3) Me Ligj përcaktohet edhe ndalimi për posedim, përpunim, publikim publik dhe disponimin në çfarëdo mënyre me materiale të cilat dalin nga ndjekja e paligjshme e komunikimeve të kryera në periudhën prej 2008 deri 2015 duke përfshirë edhe shfrytëzimin e tyre dhe disponimin në proces zgjedhor, qëllime politike dhe qëllime dhe procedura tjera.

Neni 2

(1) Secilit qytetar i garantohet respektimi dhe mbrojtja e privatësisë së jetës së tij personale dhe familjare.

(2) Privatësia e jetës personale dhe familjare në pajtim me dispozitat e këtij ligji nënkupton marrëdhënie familjare dhe personale, përkatësi të grupeve të caktuara religjioze ose etnike dhe partive politike, si dhe gjendjes shëndetësore.

Neni 3

(1) Ai i cili do t'i mundësojë personit të pathirrur të njoftohet me bisedë ose deklaratë e cila është e përgjuar ose incizuar me ton do të dënohet me dënim me burg deri në një vit, nëse përmbajtja e bisedës e cenon privatësinë e jetës personale dhe familjare. Kjo dispozitë nuk ka të bëjë me bisedë ose deklaratë e cila paraqet interes publik.

(2) Ai i cili do të publikojë biseda të përgjuara ose të incizuara me ton ose pjesë të tyre ose transkripti të tyre, me të cilat kryhet cenimi i privatësisë së jetës personale dhe familjare do të dënohet me dënim me burg prej një muaj deri në një vit.

(3) Nëse veprën nga paragrafi (2) e kryen person juridik, do të dënohet me dënim në para. Personi përgjegjës në personin juridik do të dënohet me dënim me burg prej së paku një muaj deri në një vit.

Neni 4

Gjatë zbatimit të këtij ligji, gjykata kompetente është e obliguar ta respektojë Konventën evropiane për të drejtat dhe liritë e njeriut dhe aktgjykimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Neni 5

Dispozitat e këtij ligji nuk kanë të bëjnë me materialet e publikuara deri më 15 korrik 2015.

Neni 6

Me ditën e hyrës në fuqi të këtij Ligji shfuqizohet Ligji për mbrojtjen e privatësisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 196/15).

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do të fillojë të zbatohet nga 1 korriku 2017.

2438.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА
ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за заштита на личните податоци,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 мај 2016 година.

Бр. 08-2614/1
19 мај 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ****Член 1**

Во Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2005, 103/2008, 124/10, 135/11, 43/14 и 153/15), во членот 7-а по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Обработката на личните податоци што се содржани во Избирачкиот список се врши под услови утврдени со Изборниот законик и на начин пропишан со прописите донесени врз основа на тој закон.“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE
TË TË DHËNAVE PERSONALE****Neni 1**

Në Ligjin për mbrojtje të të dhënave personale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 7/2005, 103/2008, 124/10, 135/11, 43/14 dhe 153/15), në nenin 7-a pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:

"Përpunimi i të dhënave personale që përmbahen në Listën zgjedhore bëhet në kushte të përcaktuara me Kodin zgjedhor dhe në mënyrë të përcaktuar me rregullat e miratuara në bazë të atij ligji."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2439.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Се прогласува Законот за изменување на Изборниот законик,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 мај 2016 година.

Бр. 08-2615/1
19 мај 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Член 1

Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 63/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 196/15, 35/16 и 97/16), во членот 31 став (2) во точката 28-в зборовите: „прописите за заштита на лични податоци“ се заменуваат со зборовите: „овој законик и на начин пропишан со прописите донесени врз основа на овој законик“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E KODIT ZGJEDHOR

Neni 1

Në Kodin zgjedhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 63/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 196/15, 35/16 dhe 97/16), në nenin 31 paragrafi (2) në pikën 28-v fjalët: "rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale" zëvendësohen me fjalët: "këtë kod dhe në mënyrë të përcaktuar me rregullat e miratuara në bazë të këtij kodi".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2440.

Врз основа на член 90 став (2) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013, 163/2013, 180/2014, 146/2015 и 52/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.5.2016 година, донесе

У Р Е Д Б А ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ (*)

Член 1

Со оваа уредба се уредува класификацијата на површинските води.

Член 2

Целите на класификацијата на површинските води се:
- избегнување на влошувањето на состојбата на водата и влијанијата кои предизвикуваат влошување на состојбата на водните екосистеми и хемиската состојба на површинските води односно површинското водно тело;
- постигнување на добра состојба на водните тела и водните екосистеми, како и на екосистеми кои зависат од водата и
- постигнување на добра хемиска состојба и добар еколошки потенцијал на водата во силно изменетите водни тела и вештачките водни тела.

Член 3

Состојбата на површинските води кои припаѓаат на категоријата реки или езера согласно член 71 од Законот за водите, се утврдува според нивната еколошка и хемиската состојба.

Член 4

Класификацијата на еколошката состојба на површинските води кои припаѓаат на категоријата реки или езера се определува во однос на биолошките, хидроморфолошките, хемиските и физичко-хемиски елементи и специфични загадувачки материји.

Член 5

Еколошката состојба на реките се класифицира земајќи ги предвид четирите главни групи на елементи за квалитет и тоа:

1. Биолошки елементи:
 - состав и изобилство на водната флора;
 - состав и изобилство на бентосната безрбетна фауна и
 - состав, изобилство и старосна структура на рибната фауна.
2. Хидроморфолошки елементи кои се јавуваат како поддршка на биолошките елементи и тоа:
 - а) Хидролошки режим:
 - количеството и динамиката на протокот на водата;
 - спој со подземните водни тела и
 - континуитет на реката.
 - б) Морфолошки услови:
 - варијација на длабочината и на широчината на реката;
 - структура на супстратот на речното корито и
 - структура на крајбрежната зона.
3. Хемиски и физичко-хемиски елементи што се јавуваат како поддршка на биолошките елементи и тоа:
 - а) Општи елементи
 - термички услови;
 - кислородни услови;
 - салинитет;

(*) Оваа уредба се усогласува со Директивата бр. 2000/60/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 23 октомври 2000 година со којашто се воспоставува рамка за дејствувањето на Заедницата во сферата на водостопанската политика, CELEX бр.32000L0060 и Директивата бр.2008/105/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 16 декември за Стандарди за квалитет на животната средина во областа на политиката за води, за изменување и последователно укинување на Директивата бр. 82/176/ЕЕЗ, Директивата бр.83/513/ЕЕЗ, Директивата бр. 84/156/ЕЕЗ, Директивата бр. 84/491/ЕЕЗ и Директивата бр.86/280/ЕЕЗ на Советот и за изменување на Директивата бр.2000/60/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот, CELEX бр.32008L0105.

- состојба со закиселување и
- состојби со хранителни материи.
- б) Посебни елементи
 - загадување со сите приоритетни супстанции за кои е идентификувано дека се испуштаат во водното тело и
 - загадување со други супстанции за кои е идентификувано дека се испуштаат во водното тело.
- 4. Специфични загадувачки материи:
 - специфични загадувачки материи кои се испуштаат во значителни количини во водното тело.

Член 6

Еколошката состојба на езерата се класифицира земајќи ги предвид четирите групи на елементи за квалитет и тоа:

1. Биолошки елементи:
 - состав, изобилство и биомаса на фитопланктонот;
 - состав и изобилство на другата водна флора;
 - состав и изобилство на бентосната безрбетна фауна и
 - состав, изобилство и возрасна структура на рибната фауна.
2. Хидроморфолошки елементи што се јавуваат како поддршка на биолошките елементи и тоа:
 - количество на хидролошкиот режим и динамика на протокот на водата, време на престојување;
 - спој со подземни водни тела и
 - морфолошки услови како варијација во длабочината на езерото, структура и супстрат на езерското дно, структура на езерскиот брег.
3. Хемиски и физичко-хемиски елементи кои ги поддржуваат биолошките елементи и тоа:
 - а) Општи елементи
 - просирност;
 - термички услови;
 - кислородни услови;
 - салинитет;
 - состојба со закиселување и
 - состојба со хранителни материи.
 - б) Посебни елементи
 - загадување со сите приоритетни супстанции за кои е идентификувано дека се испуштаат во водното тело и
 - загадување со други супстанции за кои е идентификувано дека се испуштаат во водното тело.
4. Специфични загадувачки материи:
 - специфични загадувачки материи кои се испуштаат во значителни количини во водното тело.

Член 7

Класификацијата на еколошката состојба на реките врз основа на општите физичко-хемиски елементи се врши согласно Стандардите за квалитет на животната средина дадени во Прилог 1 Табела 1 која е составен дел на оваа уредба.

Класификацијата на еколошката состојба на езерата врз основа на општите физичко-хемиски елементи се врши согласно Стандардите за квалитет на животната средина дадени во Прилог 1 Табела 2 која е составен дел на оваа уредба.

Оценувањето на еколошката состојбата на површинското водно тело на реките и езерата во однос на општите физичко-хемиски елементи, се врши преку земање на примероци од вода на репрезентативни мерни места на следниот начин:

1. Оцената се врши за површинското водно тело со употреба на податоците од мониторингот собрани за една календарска година;
2. За споредба на граничните вредности на општите физичко-хемиски елементи на површинското водно тело со Стандардите за квалитет за животната средина

дадени во Прилог 1 Табела 1 и 2 од оваа уредба, се користи вредноста на 95-ти перцентил за податоците од мониторингот, освен за употреба на:

- 5-ти перцентил од податоците за растворениот кислород за споредба на граничните вредности со Стандардите за квалитет за животна средина дадени во Прилог 1 Табела 1 од оваа уредба;
 - 5-ти перцентил од податоците за сатурација со кислород во случај на стратифицирани (слоевити) езера во најниските вредности од највисокиот слој од езерото и тие во најнискиот слој од езерото за споредба на граничните вредности со Стандардите за квалитет за животна средина дадени во Прилог 1 Табела 2 од оваа уредба, наспроти вредноста на 95-ти перцентил на највисоките вредности во највисокиот слој на езерото;
 - 5-ти перцентил од податоците за сатурација со кислород во случај на нестратифицирани (несловити) езера за пониските вредности за споредба на граничните вредности со Стандардите за квалитет за животна средина дадени во Прилог 1 Табела 2 од оваа уредба, наспроти вредноста на 95-ти перцентил за споредба со повисоките вредности на Стандардите за квалитет за животната средина;
 - 5-ти перцентил од податоците за рН вредност на пониските вредности за споредба на граничните вредности со Стандардите за квалитет за животната средина дадени во Прилог 1 Табела 1 и 2 од оваа уредба, наспроти вредноста на 95-ти перцентил за споредба со повисоките вредности на Стандардите за квалитет за животната средина и
 - 5-ти перцентил од податоците за Secchi (мерка за длабочина) длабочина за споредба на граничните вредности со Стандардите за квалитет за животна средина дадени Прилог 1 Табела 2 од оваа уредба;
3. Лошата еколошка состојба на површинското водно тело се определува преку најслабиот резултат за еден или повеќе поединечни параметри („според најнискиот параметар“).

Математичките равенки за пресметување на перцентилите се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на оваа уредба.

Член 8

Класификацијата на еколошката состојба на површинското водно тело на реките и езерата според специфичните загадувачки материи од член 5 точка 4 и член 6 точка 4 од оваа уредба, се врши врз основа на Стандардите за квалитет за животната средина за специфичните загадувачки материи дадени во Прилог 3 кој е составен дел на оваа уредба.

Оценувањето на еколошката состојбата на површинското водно тело на реките и езерата во однос на специфичните загадувачки материи од член 5 точка 4 и член 6 точка 4 од оваа уредба, се врши преку земање на примероци од вода на репрезентативни мерни места на следниот начин:

1. Оцената се врши за површинското водно тело на реките и езерата со употреба на податоците од мониторингот собрани за една календарска година;
 2. Вредноста од 95-ти перцентил од податоците од мониторингот се користи за да се спореди со стандардите за квалитет на животната средина дадени во Прилог 3, Табела 1 од оваа уредба, при што резултатите од оцената по загадувачка материја, се класифицираат како:
 - одлични,
 - добри или
 - не ги исполнува стандардите за квалитет на животната средина.
 3. Лошата состојба се определува преку најслабиот резултат за еден или повеќе поединечни параметри („според најнискиот параметар“).
- Математичките равенки за пресметување на перцентилите се дадени во Прилог 2 од оваа уредба.

Член 9

Површинските води на реките и езерата во однос на еколошката состојба се класифицираат врз основа на резултатите за оцена на елементите за квалитет и тоа:

- висока еколошка состојба;
- добра еколошка состојба;
- умерена еколошка состојба;
- недоволна еколошка состојба или
- лоша еколошка состојба.

Површинските води на реките и езерата се класифицираат во висока, добра и умерена еколошка состојба согласно нормативните дефиниции за еколошка состојба дадени во Прилог 4 Табела 1 која е составен дел на оваа уредба.

Површинските води на реките и езерата кои не постигнуваат состојба на висока, добра и умерена еколошка состојба од став 2 на овој член, се класифицираат како води со недоволна или лоша еколошка состојба.

Групите на елементи кои ја дефинираат еколошката состојба на реките се дадени во Прилог 4 Табела 2 која е составен дел на оваа уредба.

Групите на елементи кои ја дефинираат еколошката состојба на езерата се дадени во Прилог 4 Табела 3 која е составен дел на оваа уредба.

Член 10

Состојбата на силно изменетите водни тела и вештачките водни тела согласно член 71 од Законот за водите, се утврдува според нивниот еколошки потенцијал и хемиската состојба.

Член 11

Еколошкиот потенцијал на вештачките и силно изменетите површинските водни тела од член 10 од оваа уредба, се класифицираат земајќи ги во предвид четирите главни групи на елементи на квалитет и тоа:

1. Биолошки елементи:

- состав, изобилство и биомаса на фитопланктонот;
- состав и изобилство на друга водна флора;
- состав и изобилство на бентосна безрбетна фауна и
- состав, изобилство и старосна структура на рибната фауна.

2. Хидроморфолошки елементи како поддршка на биолошките елементи и тоа:

а) Хидролошки режим:

- количеството и динамиката на протокот на водата;
- време на задржување и
- спој со подземното водно тело.

б) Морфолошки услови:

- варијација во длабочината на езерото;
- количество и структура на супстратот на езерското дно и

- структура на езерскиот брег.

3. Хемиски и физичко-хемиски елементи како поддршка на биолошките елементи и тоа:

а) Општи:

- просирност;
- термички услови;
- кислородни услови;
- салинитет;
- состојба со закиселување и
- состојби со хранителни материи.

б) Посебни загадувачи:

- загадување со сите приоритетни супстанции за кои е идентификувано дека се испуштаат во водното тело и

- загадување со други супстанции за кои е идентификувано дека се испуштаат во водното тело.

4. Специфични загадувачки материи:

- специфични загадувачки материи кои се испуштаат во значителни количини во водното тело.

Член 12

Вештачките и силно изменетите површинските водни тела врз основа на резултатите за оцена на елементите за квалитет се класифицираат во следните еколошки потенцијали:

- висок еколошки потенцијал;
- добар еколошки потенцијал;
- умерен еколошки потенцијал;
- недоволен еколошки потенцијал или
- лош еколошки потенцијал.

Вештачките и силно изменетите површински водни тела се класифицираат во висок, добар и умерен еколошки потенцијал согласно нормативните дефиниции за еколошка состојба дадени во Прилог 4 Табела 4 која е составен дел на оваа уредба.

Вештачките и силно изменетите површински водни тела кои не постигнуваат состојба на висок, добар и умерен еколошки потенцијал од став 2 на овој член, се класифицираат како води со недоволен или лош еколошки потенцијал.

Член 13

Класификација на хемиската состојба на површинските водни тела се определува преку присуство односно отсуство на концентрација на приоритетните супстанции и други загадувачки материи во водата согласно со Стандардите за квалитет на животната средина за приоритетните супстанции и други загадувачки материи.

Стандардите за квалитет на животната средина за приоритетните супстанции и други загадувачки материи од став 1 од овој член се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на оваа уредба.

Врз основа на присуството односно отсуството на приоритетните супстанции и други загадувачки материи од став 1 од овој член, површинските водни тела во однос на хемиската состојба се класифицираат на следниот начин и тоа:

- добра хемиска состојба е состојба кога нема надминување на стандардите за квалитет на животната средина за ниту една од приоритетните супстанции и други загадувачки материи и
- не постигнува добра хемиска состојба е состојба кога концентрациите во водата на една или повеќе приоритетни супстанции и други загадувачки материи го надминуваат било годишниот просек - стандарди за квалитет за животната средина (СГ-СКЖС) и/или максималната дозволена концентрација - стандарди за квалитет на животната средина (МДК-СКЖС).

Член 14

Со денот на отпочнувањето на примената на оваа уредба престануваат да важат Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/1999) и Уредбата за класификација на водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/1999).

Член 15

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2019 година.

Бр. 42-3255/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

Прилог 1

**Стандарди за квалитет за животната средина согласно општите физичко-хемиски елементи
за квалитет**

Табела 1: Стандарди за квалитет за општите физичко-хемиски елементи за квалитет на реките

RC= референтна состојба (природни референтни концентрации/нивоа)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Параметар	Кратенка	Единица	Висока/Добра	Добра/Умерена	Умерена/Недоволна	Недоволна/Лоша
Состојба со закиселување						
pH	pH	[-]	$\geq 6.0 - \leq 9.5$	$\geq 6.0 - \leq 9.5$	< 6.0 или > 9.5	< 6.0 или > 9.5
Кислородни услови						
Растворен кислород	РК	[mg O ₂ /l]	≥ 8.0 (или RC)	≥ 6.0	≥ 4.0	≥ 2.0
Биохемиска потрошувачка на кислород за пет дена	БПК ₅	[mg O ₂ /l]	≤ 2.0 (или RC)	≤ 4.0	≤ 7.0	≤ 15.0
Хемиска потрошувачка на кислород – перманганатна	ХПК	[mg O ₂ /l]	$\leq 2,5$	$\leq 5,0$	$\leq 10,0$	$\leq 20,0$
Состојби со хранителни материи						
Вкупен азот (вклучително органски азот)	N _{вкупно}	[mg N/l]	≤ 1.5 (или RC)	≤ 4.4	≤ 11	≤ 25
Амониум	NH ₄ ⁺	[mg N/l]	≤ 0.2 (или RC)	≤ 0.8	≤ 3.9	≤ 7.8
Нитрати	NO ₃ ⁻	[mg N/l]	≤ 1 (или RC)	≤ 3	≤ 5.6	≤ 11.3
Нитрити	NO ₂ ⁻	[mg N/l]	≤ 0.03 (или RC)	≤ 0.1	≤ 0.3	≤ 0.6
Вкупен Фосфор	P _{вкупно}	[mg P/l]	≤ 0.06 (или RC)	≤ 0.14	≤ 0.19	≤ 1.0
Ортофосфат	PO ₄ ³⁻	[mg P/l]	≤ 0.045 (или RC)	≤ 0.065	≤ 0.13	≤ 0.5

Салинитет						
Хлориди	Cl ⁻	[mg/l]	≤250 (или RC)	≤250	≤250	≤1,000
Вкупно растворени соли	TDS	[mg/l]	≤350 (или RC)	≤500	≤1,000	≤1,500
Термички услови						
Температура на водата	T _{вода}	[°C]	<измерена +4.5>	<измерена +3.5>	<измерена +2.5>	<измерена +1.5>

Табела 2: Стандарди за квалитет за општите физичко-хемиски елементи за квалитет на езерата

RC= референтна состојба (природни референтни концентрации/нивоа)

[illegible]

Вкупен азот (вклучително органски азот)	N _{вкупно}	[mg N/l]	≤0.85 <i>(или RC)</i>	≤1.0	≤1.3	≤2.5
Вкупно фосфор	P _{вкупно}	[mg P/l]	≤0.015 <i>(или RC)</i>	≤0.04	≤0.075	≤0.19
Салинитет						
Хлориди	Cl ⁻	[mg/l]	≤250 <i>(или RC)</i>	≤250	≤250	≤1,000
вкупно растворени соли	TDS	[mg/l]	≤350 <i>(или RC)</i>	≤500	≤1,000	>1,000
Термички услови						
температура на водата	T _{вода}	[°C]	<празно>	<празно>	<празно>	<празно>
Прозирност						
Secchi длабочина	Secchi	[m]	≥6	≥4	≥2	≥1

⁽¹⁾ долните вредности покажуваат осиромашување со кислород

⁽²⁾ горните вредности покажуваат прекумерна сатурација со кислород

Прилог 2

Пресметување на перцентилите**Дефиниции**

- *Перцентил* - вредност на променливата под која потпаѓа определен процент на опсервации.
- $p^{\text{ти}}$ *перцентил*: вредност на $p^{\text{тиот}}$ перцентил за определен сет на вредности покажува дека најмалку p проценти ($p\%$) од вредностите во определена група се пониски или еднакви на оваа вредност;
- *90^{ти}-перцентил* : вредност на 90^{тиот} перцентил за определен сет на вредности покажува дека најмалку деведесет проценти (90%) од вредностите во групата се пониски или еднакви на оваа вредност;
- *95^{ти}-перцентил*: вредност на 95^{тиот} перцентил за определена сет на вредности покажува дека најмалку деведесет и пет проценти (95%) од вредностите се пониски или еднакви на таа вредност.

Вовед

Перцентилите вообичаено се користат кај проверка на исполнувањето на стандардите. Меѓу другото, перцентилите го израмнуваат ефектот на можни пикови во групи на податоци.

Математички равенки

, за $0 < k < N$

за $k = 0$

за $k = N$

Каде:

$Y(p)$: вредност на $p^{\text{ти}}$ перцентил од сет на податоци

$Y_{[k]}$: вредност на $k^{\text{тиот}}$ број во подреден сет на податоци со опсервациите рангирани од најмала до најголема

p : цел број помеѓу 0 и 100 (кој го претставува процентот на вредноста на перцентилот)

N : вкупен број на опсервации

R : ранг на $p^{\text{тиот}}$ перцентил во подреден сет на опсервации рангирани од најниската до највисоката

k : цел број дел од R

d : дробен (децимален) дел од R

Прилог 3

Стандарди за квалитет за животната средина за специфични загадувачки материи

Табела 1: Стандарди за квалитет за животната средина за специфични загадувачки материи

RC= референтна состојба (природни референтни концентрации/нивоа)

Супстанција	Единица	Одлична	Добра
I. МЕТАЛИ И НИВНИТЕ СОЕДИНЕНИЈА			
Алуминиум	[µg/l]	RC	≤1500
Антимон	[µg/l]	RC	≤30
Арсен	[µg/l]	RC	≤30
Бакар	[µg/l]	RC	≤10
Барium	[µg/l]	RC	≤1000
Берилиум	[µg/l]	RC	≤0.2
Бизмут	[µg/l]	RC	≤50
Цинк	[µg/l]	RC	≤100
Кобалт	[µg/l]	RC	≤100
Селен - неоргански	[µg/l]	RC	≤100
Хром - вкупно	[µg/l]	RC	≤50
Хром - шествалентен	[µg/l]	RC	≤10
Манган	[µg/l]	RC	≤50
Молибден	[µg/l]	RC	≤500
Паладиум	[µg/l]	RC	≤2
Сребро	[µg/l]	RC	≤2
Талиум	[µg/l]	RC	≤3
Титан	[µg/l]	RC	≤100
Ванадиум	[µg/l]	RC	≤100
Железо	[µg/l]	RC	≤300
II ФЕНОЛИ			
Фенол	[µg/l]	RC	≤1
Кресол / о-, м-, п- /	[µg/l]	RC	≤2
2-хлорофенол	[µg/l]	Нема	≤0.1

2, 4-дихлорофенол	[µg/l]	Нема	≤0.3
2, 4, 5-трихлорофенол	[µg/l]	Нема	≤1
о-нитрофенол	[µg/l]	Нема	≤1
м-нитрофенол	[µg/l]	Нема	≤10
п-нитрофенол	[µg/l]	Нема	≤10
2, 4-динитрофенол	[µg/l]	Нема	≤30
Пикринска киселина	[µg/l]	Нема	≤10
4, 6-динитро-о-кресол	[µg/l]	Нема	≤10
Аминофенол / о-, м-, п- /	[µg/l]	Нема	≤10
III. ЈАГЛЕВОДОРОДИ			
Нафта	[µg/l]	Нема	≤10
Тулен	[µg/l]	Нема	≤50
Ксилен / о-, м-, п- /	[µg/l]	RC	≤50
Етилбензен	[µg/l]	Нема	≤50
Стирен	[µg/l]	Нема	≤20
Мезитилен	[µg/l]	Нема	≤5
Диизопропил бензен	[µg/l]	Нема	≤50
Флуорен	[µg/l]	RC	≤5
Фенантрен	[µg/l]	RC	≤5
Аценафтен	[µg/l]	RC	≤5
Етилен	[µg/l]	Нема	≤50
Пропилен	[µg/l]	Нема	≤50
Изобутилен	[µg/l]	Нема	≤50
1-бутен	[µg/l]	Нема	≤20
Изопрен	[µg/l]	Нема	≤5
Циклохексан	[µg/l]	Нема	≤20
Циклохексен	[µg/l]	Нема	≤20
Бифенил пропан	[µg/l]	Нема	≤10
IV. ХАЛОГЕНИ ЈАГЛЕВОДОРОДИ			
Метилхлорид	[µg/l]	Нема	≤2
Метилбромид	[µg/l]	Нема	≤2
Бромодихлорометан	[µg/l]	Нема	≤2

Бромоформ	[µg/l]	Нема	≤2
Тетрахлоројаглерод	[µg/l]	Нема	≤2
1,1,2-трихлороетан	[µg/l]	Нема	≤3
1,1,1-трихлороетан	[µg/l]	Нема	≤25
1,1,2,2-тетрахлороетан	[µg/l]	Нема	≤2
Хексахлороетан	[µg/l]	Нема	≤6
Винил хлорид	[µg/l]	Нема	≤5
Дихлороетилен	[µg/l]	Нема	≤1.5
Тетрахлороетилен	[µg/l]	Нема	≤2
Монохлоробензен	[µg/l]	Нема	≤20
Дихлоробензен	[µg/l]	Нема	≤2
Трихлоронафтален	[µg/l]	Нема	≤4
Тетрахлоронафтален	[µg/l]	Нема	≤1.5
Пентахлоронафтален	[µg/l]	Нема	≤0.4
Хексахлоронафтален	[µg/l]	Нема	≤0.15
Декахлоронафтален	[µg/l]	Нема	≤0.1
Дихлоропропан	[µg/l]	Нема	≤50
Дихлоропропен	[µg/l]	Нема	≤1
1,3-Дихлоробутан	[µg/l]	Нема	≤20
Дихлороциклохексан	[µg/l]	Нема	≤20
Тетрахлоропропан	[µg/l]	Нема	≤10
Тетрахлоропентан	[µg/l]	Нема	≤5
Тетрахлорохептан	[µg/l]	Нема	≤3
Тетрахлорононан	[µg/l]	Нема	≤3
Тетрахлородекан	[µg/l]	Нема	≤7
Пентахлорохептан	[µg/l]	Нема	≤20
Хексахлороциклобутadiен	[µg/l]	Нема	≤1
Хексахлоробутан	[µg/l]	Нема	≤10
V. НИТРАТНИ ЈАГЛЕВОДОРОДИ			
Нитробензен	[µg/l]	Нема	≤20
Динитробензен	[µg/l]	Нема	≤10

2, 4-динитрохлоробензен	[µg/l]	Нема	≤10
Нитротулен / о-, м-, п- /	[µg/l]	Нема	≤10
Нитрохлоробензен	[µg/l]	Нема	≤20
Динитротулен	[µg/l]	Нема	≤1
2, 4, 6-тринитротулен	[µg/l]	Нема	≤20
Динитронафтаген	[µg/l]	Нема	≤1
Нитрометан	[µg/l]	Нема	≤5
Нитропропан	[µg/l]	Нема	≤5
Нитроетан	[µg/l]	Нема	≤5
Нитробутан	[µg/l]	Нема	≤5
Нитроформ	[µg/l]	Нема	≤10
Тетранитрометан	[µg/l]	Нема	≤20
Нитроциклохексан	[µg/l]	Нема	≤20
N-нитросодиметиламин	[µg/l]	Нема	≤0.03
N-нитросодиетиламин	[µg/l]	Нема	≤0.01
N-нитросодибутиламин	[µg/l]	Нема	≤0.015
N-нитросопиролидин	[µg/l]	Нема	≤0.1
Бензидин	[µg/l]	Нема	≤2.0 10-3
3,3-дихлоробензидин	[µg/l]	Нема	≤2.0 10-2
VI. ПЕСТИЦИДИ			
Метоксихлор –ДДТ	[µg/l]	Нема	≤0.03
Токсафен / камфехлор /	[µg/l]	Нема	≤0.005
Хлордан	[µg/l]	Нема	≤0.01
Заеднички критериум за други хлоринирани пестициди	[µg/l]	Нема	≤0.01
Карбофос / Малатион /	[µg/l]	Нема	≤0.1
Меркаптофос / Деметон /	[µg/l]	Нема	≤0.1
Тиофос / Паратион /	[µg/l]	Нема	≤0.04
Заеднички критериум за други органски фосфорни и карбаматни пестициди	[µg/l]	Нема	≤0.1
VII. ДРУГИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА			
Ацетон	[µg/l]	Нема	≤100
Полихлоринирани бифенили (PCBs)	[µg/l]	Нема	≤0.001

Ацетон цијанохидрин	[µg/l]	Нема	≤1
Акролеин	[µg/l]	Нема	≤2
Акрилонитрил	[µg/l]	Нема	≤0.1
Амини / C7 – C9 /	[µg/l]	Нема	≤100
Амини / C10 – C16 /	[µg/l]	Нема	≤40
Амини / C17 – C20 /	[µg/l]	Нема	≤30
Бутен -1	[µg/l]	Нема	≤100
Бутанол	[µg/l]	Нема	≤1000
Бутил акрилат	[µg/l]	Нема	≤15
Бутерна киселина / преку BOD5 /	[µg/l]	Нема	≤5
Бутил ксантат	[µg/l]	Нема	≤1
n-Бутилмеркаптан	[µg/l]	Нема	≤6
Водород сулфид	[µg/l]	RC	≤3
Диметил сулфид	[µg/l]	Нема	≤3
Диизопропил амин	[µg/l]	Нема	≤500
Циклохексанол	[µg/l]	Нема	≤500
Циклохексанон	[µg/l]	Нема	≤20
Циклохексанооксим	[µg/l]	Нема	≤1000
Дифенилхидразин	[µg/l]	Нема	≤0.4
Етилакрилат	[µg/l]	Нема	≤5
Атиламин	[µg/l]	Нема	≤300
Етиленгликол	[µg/l]	Нема	≤1000
Формалдехид	[µg/l]	RC	≤300
Фталат естер	[µg/l]	Нема	≤3
Хептанол	[µg/l]	Нема	≤5
Изофорон	[µg/l]	Нема	≤6
Изобутанол	[µg/l]	Нема	≤1000
Етил-живин хлорид	[µg/l]	Нема	≤0.1
Капролактам	[µg/l]	Нема	≤500
Калиумдиетилдитио-фосфат	[µg/l]	Нема	≤200
Калиумизопропил-дитио-фосфат	[µg/l]	Нема	≤20
Малеински анхидрид	[µg/l]	Нема	≤1000

Меркаптоетилдиетил-амин б -	[µg/l]	Нема	≤100
Метилдитиокарбамат Na-сол	[µg/l]	Нема	≤20
Метанол	[µg/l]	Нема	≤100
Метилакрилат	[µg/l]	Нема	≤20
Метилбензоат	[µg/l]	Нема	≤1
Маслена киселина	[µg/l]	Нема	≤500
Млечна киселина	[µg/l]	RC	≤500
Мравја киселина	[µg/l]	Нема	≤1000
Нонил алкохол	[µg/l]	Нема	≤10
Октил алкохол	[µg/l]	Нема	≤50
Синтетски масни киселини C5-C20	[µg/l]	Нема	≤1000
Танин	[µg/l]	Нема	≤500
Терпентин	[µg/l]	Нема	≤200
Тетраетилселен	[µg/l]	Нема	≤0.2
Тетраетилолово	[µg/l]	Нема	≤-
Трибутилфосфат	[µg/l]	Нема	≤10
Јаглероддисулфид	[µg/l]	Нема	≤3

Прилог 4

НОРМАТИВНИ ДЕФИНИЦИИ ЗА ЕКОЛОШКА КЛАСИФИКАЦИЈА

Табела 1. Општи дефиниции

Во табелата 1 се дадени општи дефиниции за еколошки квалитет на површинските води. Класификациите на секоја категорија на површински води согласно вредностите на елементите за квалитетот се дадени во Табелите 2, 3 и 4 од овој прилог.

Елемент	Висока состојба	Добра состојба	Умерена состојба
Општо	Нема никакви, или има незначителни антропогенни измени на вредностите на физичко-хемиските и хидро-морфолошките елементи за типот на површинско водно тело во однос на оние кои вообичаено се поврзуваат со тој тип на водни тела во ненарушени услови. Вредностите на елементите за биолошки квалитет на површинското водно тело ги одразуваат оние кои обично се поврзани со тој тип во ненарушени услови и не покажуваат никакви или покажуваат многу мали докази за измени. Оние се условите и заедниците специфични за типот.	Вредностите на биолошките елементи на квалитет за типот на површинско водно тело покажуваат ниски нивоа на измени кои се резултат на активност на човекот, но само малку отстапуваат од оние кои вообичаено се јавуваат кај тој тип на површински водни тела во ненарушени услови.	Вредностите на елементите за биолошки квалитет за типот на површинското водно тело умерено отстапуваат од оние кои вообичаено се јавуваат кај тој тип на површински водни тела во ненарушени услови. Вредностите покажуваат умерени знаци на нарушувања кои се резултат од активности на човекот и се значително нарушени во споредба со услови на добра состојба.

Водите кои не постигнуваат висока, добра или умерена состојба се класифицираат како води со недоволна или лоша состојба.

Водите кои покажуваат докази за големи отстапувања во вредностите на биолошките елементи за квалитет за типот на површинското водно тело и во кои релевантните биолошки заедници значително отстапуваат од оние кои вообичаено се поврзани со тој тип на површински водни тела во непроменети услови, ќе се класифицираат како недоволни.

Водите кои покажуваат докази за значителни отстапувања во вредностите на биолошките елементи за квалитет за типот на површинско водно тело и во кои нема голем дел од релевантните биолошки заедници од оние кои вообичаено се поврзани со тој тип на површински водни тела во непроменети услови, ќе се класифицираат како лоши.

Табела 2. Дефиниции за висока, добра и умерена еколошка состојба на реките

Табела 2А - Елементи на биолошки квалитет

Елемент	Висока состојба	Добра состојба	Умерена состојба
Фитопланктон	Таксономскиот состав на фитопланктонот целосно или речиси целосно одговара на тој во ненарушени услови. Просечното изобилство на фитопланктонот е целосно во согласност со физичко-хемиските услови специфични за видот и не ги менуваат значително условите на просирност специфични за типот. Воден цвет од алгите се јавува со динамика и интензитет кој е во согласност со физичко-хемиските услови специфични за типот.	Постојат мали промени во составот и изобилството на планктонските таксони во споредба со заедниците специфични за типот. Таквите промени не укажуваат на забрзан раст на алги кои предизвикуваат несакани нарушувања на рамнотежата на организми кои се присутни во водното тело или на физичко-хемискиот квалитет на водата или седиментите. Може да се јави мало зголемување на честотата и интензитетот на патувањето на планктоните специфични за типот.	Составот на планктонските таксони умерено се разликува од заедниците кои се специфични за типот. Изобилството е умерено нарушено и може да е такво што ќе доведе до значителни несакани нарушувања во вредностите на други биолошки и физичко-хемиски елементи за квалитет. Може да се јави умерено зголемување на честотата и интензитетот на „воден цвет“ од алгите. Во текот на летните месеци може да се јави постојано, „воден цвет“.
Макрофити и фитобентоз	Таксономскиот состав на фитопланктонот одговара целосно или речиси целосно на тој во ненарушени услови. Нема забележливи промени во просечното изобилство на макрофитите и фитобентосните заедници.	Постојат мали промени во составот и изобилството на мактофитските и фитобентосните таксони во споредба со заедниците специфични за типот. Таквите промени не укажуваат на забрзан раст на фитобентосот или на повисоки форми на растенија кои предизвикуваат несакани нарушувања на рамнотежата на организми кои се присутни во водното тело или на физичко-хемискиот квалитет на водата или седиментите. Врз заедницата на фитобентос нема негативно влијание од бактериски дамки и слоеви присутни поради антропогени активности.	Составот на макрофитски и фитобентосни таксони умерено се разликува од заедниците специфични за типот и се значително повеќе нарушени во споредба тие во води со добра состојба. Видливи се умерени промени во просечното изобилство на макрофитите и фитобентосните заедници. Фитобентосната заедница може да е нарушена а во некои случаи и заменета со бактериски дамки и слоеви кои се резултат на антропогени активности.
Бентосна безрбетна фауна	Таксономскиот состав и изобилството целосно или речиси целосно одговара на тоа во ненарушени услови.	Постојат мали промени во составот и изобилството на безрбетните таксони во споредба со заедниците кои се специфични за типот.	Составот на безрбетните таксони умерено се разликува од заедниците кои се специфични за типот. Отсуствуваат важни

Елемент	Висока состојба	Добра состојба	Умерена состојба
	Соодносот меѓу таксоните чувствителни на нарушувањата и тие кои не се чувствителни не покажува знаци на промени во споредба со ненарушени нивоа. Нивото на разновидност на безрбетните таксони не покажува знаци на промени во споредба со ненарушени нивоа.	Соодносот меѓу таксоните чувствителни на нарушувањата и тие кои не се чувствителни покажува мали промени во споредба со ненарушени нивоа. Нивото на разновидност на безрбетните таксони покажува благи знаци на промени во споредба со ненарушени нивоа.	таксономски групи специфични за типот. Соодносот меѓу таксоните чувствителни на нарушувањата, и нивото на разновидност се значително пониски во однос на нивоата специфични за типот и значително пониски во споредба со тие во добра состојба.
Рибна фауна	Составот и изобилството на видовите целосно или речиси целосно одговара на тие во ненарушени услови. Присутни се сите видови кои се специфични за типот и кои се чувствителни на нарушувања. Старосната структура на рибните заедници покажуваат малку знаци на антропогени нарушувања и не покажуваат прекин во репродукцијата или развојот на некои конкретни видови.	Постојат мали промени во составот и изобилството на видовите од заедниците специфични за типот кои се резултат на антропогени влијанија врз физичко-хемиските и хидро-морфолошките елементи за квалитет. Старосната структура на рибните заедници покажува знаци на нарушувања предизвикани од антропогени влијанија врз физичко-хемиските или хидро-морфолошките елементи за квалитет, и, во неколку случаи покажува прекин во репродукцијата или развојот на конкретен вид, во толкав обем што некои старосни класи недостапуваат.	Постојат умерени промени во составот и изобилството на рибните видови во споредба со заедниците специфични за типот кои се резултат на антропогени влијанија врз физичко-хемиските и хидро-морфолошките елементи за квалитет. Структурата на рибните заедници покажува големи знаци на антропогени нарушувања во толкав обем што умерен дел од видовите карактеристични за типот не се присутни или имаат многу мало изобилство.

Табела 2Б - Елементи на хидро-морфолошки квалитет

Елемент	Висока состојба	Добра состојба	Умерена состојба
Хидролошки режим	Количеството и динамиката на протокот, како и спојот со подземните води, покажуваат целосно, или речиси целосно ненарушени услови.	Условите се во согласност со постигнувањата на вредностите наведени погоре за биолошки елементи за квалитет.	Условите се во согласност со постигнувањата на вредностите наведени погоре за биолошките елементи за квалитет.
Континуитет на реката	Континуитетот на реката не е нарушен од антропогените активности и дозволува непречена миграција на водените организми и пренос на седименти.	Условите се во согласност со постигнувањата на вредностите наведени погоре за биолошки елементи за квалитет.	Условите се во согласност со постигнувањата на вредностите наведени погоре за биолошки елементи за квалитет.

Морфолошки услови	Каналите, промените во ширината и длабочината, брзината на протокот, состојбата на супстратот и структурата и условите во крајбрежните зони се целосно или речиси целосно исти со тие во ненарушени услови.	Условите се во согласност со постигнувањата на вредностите наведени погоре за биолошки елементи за квалитет.	Условите се во согласност со постигнувањата на вредностите наведени погоре за биолошки елементи за квалитет.
-------------------	---	--	--

Табела 2Ц - Физичко-хемиски елементи за квалитет (1)

Елемент	Висока состојба	Добра состојба	Умерена состојба
Општи услови	Вредностите на физичко-хемиските елементи целосно или речиси целосно одговараат на тие во ненарушени услови. Концентрациите на хранливи состојки остануваат во рамките на тие кои вообичаено се наоѓаат во ненарушени услови. Нивоата на салинитет, pH вредноста, динамика на кислород, капацитетот за неутрализација на киселоста и температурата не покажуваат знаци на антропогени нарушувања и остануваат во рамките на границите кои вообичаено се јавуваат во ненарушени услови.	Температурата, рамнотежата на кислородот, pH вредноста, капацитетот за неутрализација на киселоста не достигнуаат нивоа кои се надвор од утврдените граници и овозможуваат функционирање на екосистемот специфичен за типот и постигнување на вредностите за биолошки елементи за квалитет наведени погоре. Концентрацијата на хранливите материи не ги надминува утврдените нивоа и го овозможува функционирањето на екосистемот како и постигнување на вредностите на биолошките елементи за квалитет наведени погоре.	Вредностите на поединечните физичко-хемиските параметри умерено отстапуваат од тие карактеристични за ненарушените услови. Вредностите на биолошките параметри на квалитетот умерено отстапуваат од тие карактеристични за ненарушените услови.
Специфични синтетички загадувачки материи	Концентрациите се блиску до нула или најмалку под границите на детекција од најсовршените аналитички техники кои се во општа употреба.	Концентрациите не ги надминуваат стандардите утврдени во согласност со процедурата наведена во „Постапката за поставување на хемиските стандарди“ без да биде во спротивност со Законот за производи за заштита на растенијата и Законот за хемикалии (<стандардите за квалитет на животната средина)	Поеднични синтетски материи ги надминуваат вредностите утврдени за природната состојба на водното тело.

Специфични несинтетички загадувачки материи	Концентрациите остануваат во рамките на тие кои вообичаено се наоѓаат во ненарушени услови (референтни нивоа).	Концентрациите не ги надминуваат стандардите утврдени во согласност со процедурата наведена во „Постапка за поставување на хемиските стандарди“ (2) без да биде во спротивност со Законот за производи за заштита на растенијата и Законот за хемикалии (< стандардите за квалитет на животната средина)	Поедничени специфични несинтетски загадувачки материи ги надминуваат вредностите утврдени за природната состојба на водното тело.
---	--	--	---

(1) Се користат следните кратенки: bgl = референтни нивоа, EQS = стандарди за квалитет на животната средина.

(2) Примената на стандардите изведени од овој протокол нема да бара намалување на концентрациите на загадувачки материи под референтните нивоа: (EQS > bgl).

Табела 3. Дефиниции за висока, добра и умерена еколошка состојба на езерата

Табела 3А - Биолошки елементи за квалитет

Елемент	Висока состојба	Добра состојба	Умерена состојба
Фитопланктон	Таксономскиот состав и изобилството на фитопланктонот целосно или речиси целосно одговара на тој во ненарушени услови. Просечната биомаса на фитопланктонот е во согласност со физичко-хемиските услови специфични за типот и не ги менуваат значително условите на просирност кои се специфични за типот. Цутењето на планктонот се јавува со динамика и интензитет кој е во согласност со физичко-хемиските услови специфични за типот.	Постојат мали промени во составот и изобилството на планктонските таксони во споредба со заедниците кои се специфични за типот. Таквите промени не укажуваат на забрзан раст на алги кои предизвикуваат несакани нарушувања на рамнотежата на организми кои се присутни во водното тело или на физичко-хемискиот квалитет на водата или седиментите. Може да се јави мало зголемување на честотата и интензитетот на цутењето на планктоните специфични за типот.	Составот на планктонските таксони умерено се разликува од заедниците кои се специфични за типот. Кај биомасата постои умерено нарушување и може да предизвика значителни несакани нарушувања во условите на други биолошки елементи за квалитет и физичко-хемиски квалитет на водата или седиментите. Може да се јави умерено зголемување на честотата и интензитетот на 'воден цвет' од алгите. Во текот на летните месеци може да се јави постојан 'воден цвет'
Макрофити и фитобентос	Таксономскиот состав на фитопланктонот одговара целосно или речиси целосно на тој	Постојат мали промени во составот и изобилството на таксоните на макрофити и фитобентоз	Составот на макрофитски и фитобентосни таксони умерено се разликува од заедниците специфични за

Елемент	Висока состојба	Добра состојба	Умерена состојба
	во ненарушени услови. Нема забележливи промени во просечното изобилство на макрофитите и фитобентозите.	во споредба со заедниците кои се специфични за типот. Таквите промени не укажуваат на забрзан раст на фитобентозни или на повисоки форми на растенија кои предизвикуваат несакани нарушувања на рамнотежата на организми кои се присутни во водното тело или на физичко-хемискиот квалитет на водата или седиментите. Врз заедницата на фитобентоз нема негативно влијание од бактериски дамки и слоеви присутни поради антропогени активности.	типот и е значително повеќе нарушен во споредба со тој забележани во тела со добар квалитет. Видливи се умерени промени во просечното изобилство на макрофитите и фитобентозите. Фитобентосната заедница може да е нарушена а во некои случаи и заменета со бактериски дамки и слоеви кои се резултат на антропогени активности.
Бентозна безрбетна фауна	Таксономскиот состав и изобилството целосно или речиси целосно одговараат на тие во ненарушени услови. Соодносот меѓу таксоните чувствителни на нарушувањата во однос на тие кои не се чувствителни не покажува знаци на промени во споредба со ненарушени нивоа. Нивото на разновидност на безрбетните таксони не покажува знаци на промени во споредба со ненарушени нивоа.	Постојат мали промени во составот и изобилството на безрбетните таксони во споредба со заедниците кои се специфични за типот. Соодносот меѓу таксоните чувствителни на нарушувањата во однос на тие кои не се чувствителни покажува мали знаци на промени во споредба со нивоата специфични за типот. Нивото на разновидност на безрбетните таксони покажува благи знаци на промени во споредба со нивоата специфични за типот.	Составот и изобилството на безрбетните таксони умерено се разликува од условите кои се специфични за типот. Отсуствуваат важни таксономски групи на заедниците кои се специфични за типот. Соодносот меѓу таксоните чувствителни на нарушувањата, и нивото на разновидност се значително пониски во однос на нивоата специфични за типот и значително пониски во споредба со тие во добра состојба.
Рибна фауна	Составот и изобилството на видовите целосно или речиси целосно одговара на тие во	Постојат мали промени во составот и изобилството на видовите во споредба со заедниците специфични за типот кои се резултат	Постојат умерени промени во составот и изобилството на рибните видови во споредба со заедниците специфични за типот кои

Елемент	Висока состојба	Добра состојба	Умерена состојба
	ненарушени услови. Присутни се сите чувствителни видови кои се специфични за типот. Старосната структура на рибните заедници покажува малку знаци на антропогени нарушувања и нема индикација за прекин во репродукцијата или развојот на некој конкретен вид.	на антропогени влијанија врз физичко-хемиските и хидро-морфолошките елементи за квалитет. Старосната структура на рибните заедници покажува знаци на нарушувања од антропогени влијанија врз физичко-хемиските или хидро-морфолошките елементи за квалитет, и, во неколку случаи покажуваат прекин во репродукцијата или развојот на конкретен вид, во толкав обем што некои старосни класи недостасуваат.	се резултат на антропогени влијанија врз физичко-хемиските и хидро-морфолошките елементи за квалитет. Структурата на рибните заедници покажува големи знаци на нарушувања од антропогени влијанија врз физичко-хемиските или хидро-морфолошките елементи на квалитет, во толкав обем што умерен дел од видовите карактеристични за типот не се присутни или се многу малку застапени.

Табела 3Б - Хидро-морфолошки елементи на квалитет

Елемент	Висока состојба	Добра состојба	Умерена состојба
Хидролошки режим	Количеството и динамиката на протокот, нивото, времето на престој и спојот со подземните води, покажуваат целосно, или речиси целосно ненарушени услови.	Количеството и динамиката на протокот, нивото, времето на престој и спојот со подземните води, покажуваат мали нарушувања во однос на природните услови специфични за типот	Количеството и динамиката на протокот, нивото, времето на престој и спојот со подземните води, покажуваат значителни нарушувања во однос на природните услови специфични за типот
Морфолошки услови	Варијациите во длабочината на езерото, количеството и структурата на супстратот, како и структурата и условите во крајезерските зони се целосно или речиси целосно исти со тие во ненарушени услови.	Варијациите во длабочината на езерото, количеството и структурата на супстратот, како и структурата и условите во крајезерските зони покажуваат мало нарушување во однос на природните услови карактеристични за типот.	Варијациите во длабочината на езерото, количеството и структурата на супстратот, како и структурата и условите во крајезерските зони покажуваат значително нарушување во однос на природните услови карактеристични за типот.

Табела 3Ц - Физичко-хемиски елементи за квалитет

Елемент	Висока состојба	Добра состојба	Умерена состојба
Општи услови	Вредностите на физичко-хемиските елементи целосно или речиси целосно одговараат на тие во ненарушени услови. Концентрациите на хранливите состојки остануваат во рамките на тие кои вообичаено се наоѓаат во ненарушени услови. Нивоата на салинитет, рН вредноста, динамика на кислородот, капацитетот за неутрализација на киселоста и температурата не покажуваат знаци на антропогени нарушувања и остануваат во рамките на границите кои вообичаено се јавуваат во ненарушени услови.	Температурата, динамика на кислородот, рН вредноста, капацитетот за неутрализација на киселоста, просирноста и салинитетот не достигнуаат нивоа кои се надвор од утврдените граници и го овозможуваат функционирањето на екосистемот и постигнување на вредностите за биолошки елементи за квалитет наведени погоре. Концентрацијата на хранливите материи не ги надминува утврдените нивоа и го овозможуваат функционирањето на екосистемот како и постигнување на вредностите за биолошки елементи за квалитет наведени погоре.	Поедначените параметри на општите физичко-хемиски елементи и хранителни материи значително ги надминуваат нивоата карактеристични за утврдените граници специфични за природните услови на типот.
Специфични синтетички загадувачки материи	Концентрациите се блиску до нула или најмалку под границите на детекција од најсовршените аналитички техники кои се во општа употреба.	Концентрациите не ги надминуваат стандардите утврдени во согласност со процедурата наведена во „Постапка за поставување на хемиските стандарди“ (2) без да биде во спротивност со Законот за производи за заштита на растенијата и Законот за хемикалии (< стандардите за квалитет на животната средина)	Поедначени синтетски материи ги надминуваат вредностите утврдени за природната состојба на водното тело.
Специфични несинтетички загадувачки материи	Концентрациите остануваат во рамките на тие кои вообичаено се наоѓаат во ненарушени услови (референтни нивоа).	Концентрациите не ги надминуваат стандардите утврдени во согласност со процедурата наведена во „Постапка за поставување на хемиските стандарди“ (2) без да биде во спротивност со Законот за производи за заштита на растенијата и Законот за хемикалии (< стандардите за квалитет на животната средина)	Поедначени несинтетски загадувачки материи ги надминуваат вредностите утврдени за природната состојба на водното тело.

(1) Се користат следните кратенки: bgl = референтни нивоа, СКЖС= стандарди за квалитет на животната средина.

(2) Примената на стандардите изведени од овој протокол нема да бара намалување на концентрациите на загадувачки материи под референтните нивоа: (СКЖС> bgl)

Табела 4. Дефиниции за висок, добар и умерен еколошки потенцијал за вештачки и силно изменети водни тела

Водите кои не постигнуваат висок, добар или умерен еколошки потенцијал се класифицираат како води со недоволен или лош еколошки потенцијал.

Водите кои покажуваат докази за големи отстапувања во вредностите на биолошките елементи за квалитет за типот на вештачкото и силно изменетото водно тело и во кои релевантните биолошки заедници значително отстапуваат од оние кои вообичаено се поврзани со тој тип на водно тело во непроменети услови, ќе се класифицираат како води со недоволен еколошки потенцијал.

Водите кои покажуваат докази за значителни отстапувања во вредностите на биолошките елементи за квалитет за типот на вештачкото и силно изменетото водно тело и во кои нема голем дел од релевантните биолошки заедници од оние кои вообичаено се поврзани со тој тип на површински водни тела во непроменети услови, ќе се класифицираат како води со лош еколошки потенцијал.

Елемент	Висок еколошки потенцијал	Добар еколошки потенцијал	Умерен еколошки потенцијал
Биолошки елементи за квалитет	Вредностите на релевантните биолошки елементи за квалитет ги одразуваат, колку што е можно оние кои се поврзани со најблискиот споредлив тип на површинското водно тело, имајќи ги предвид физичките услови кои се резултат на вештачките или силно изменетите карактеристики на водното тело.	Постојат благи промени во вредностите на релевантните биолошки елементи за квалитет во споредба со вредностите кои се утврдени кај максималниот еколошки потенцијал.	Постојат умерени промени во вредностите на релевантните биолошки елементи за квалитет во споредба со вредностите кои се утврдени кај максималниот еколошки потенцијал. Овие вредности се значително повеќе изменети од оние кои се јавуваат кај телата со добар квалитет.
Хидро-морфолошки елементи	Хидро-морфолошките услови се во согласност со единствените влијанија врз површинското водно тело кои се последица од вештачките или силно изменетите карактеристики на водното тело штом ќе се преземат сите мерки за ублажување со цел да се обезбеди најдобро доближување до еколошкиот континуум, особено во врска со миграцијата на фауна и соодветни подрачја за мрестење и размножување.	Условите се во согласност со постигнувањата на вредностите наведени погоре за биолошки елементи за квалитет.	Постојат умерени промени во вредностите на релевантните хидро-морфолошки елементи за квалитет во споредба со вредностите кои се утврдени кај максималниот еколошки потенцијал.

Елемент	Висок еколошки потенцијал	Добар еколошки потенцијал	Умерен еколошки потенцијал
Физичко-хемиски елементи			
Општи услови	Физичко-хемиските елементи целосно или речиси целосно одговараат на тие во ненарушени услови поврзани со типот на површинското водно тело кое најблиску одговара на вештачкото или силно изменетото тело за кое станува збор. Концентрациите на хранливи состојки остануваат во рамките на тие кои вообичаено се наоѓаат во ненарушени услови. Висината на температурата, рамнотежата на кислород и pH вредноста се во согласност со тие кои се наоѓаат во најсличните типови на површински водни тела во ненарушени услови.	Вредностите на физичко-хемиските елементи се во границите утврдени со цел да го овозможуваат функционирањето на екосистемот како и постигнување на вредностите на биолошките елементи за квалитет наведени погоре. Температурата и pH вредноста не ги надминуваат утврдените нивоа и го овозможуваат функционирањето на екосистемот како и постигнување на вредностите на биолошките елементи за квалитет наведени погоре. Концентрацијата на хранливите состојки не ги надминува утврдените нивоа и го овозможува функционирањето на екосистемот како и постигнување на вредностите на биолошките елементи за квалитет наведени погоре.	Вредностите на поединечните физичко-хемиските елементи и концентрацијата на хранителните материинумерено отстапуваат од границите утврдени со цел да го овозможуваат функционирањето на екосистемот како и постигнување на вредностите на биолошките елементи за квалитет наведени погоре.
Специфични синтетички загадувачки материји	Концентрациите се блиску до нула или најмалку под границите на детекција од најсовршените аналитички техники кои се во општа употреба.	Концентрациите не ги надминуваат стандардите утврдени во согласност со процедурата наведена во „Постапка за поставување на хемиските стандарди“ (2) без да биде во спротивност со Законот за производи за заштита на растенијата и Законот за хемикалии (< стандарди за квалитет на животната средина)	Поединечни синтетски материи ги надминуваат вредностите утврдени за природната состојба на водното тело.
Специфични несинтетички загадувачки материји	Концентрациите остануваат во границите кои вообичаено се присутни во ненарушени услови во типот на површинското водно тело кое е најслично на вештачкото или силно изменетото тело за кое станува збор (референтни нивоа = bgl).	Концентрациите не ги надминуваат стандардите утврдени во согласност со процедурата наведена во „Постапка за поставување на хемиските стандарди“ (2) без да биде во спротивност со Законот за производи за заштита на растенијата и Законот за хемикалии (< стандардите за квалитет на животната средина)	Поединечни специфични несинтетски загадувачки материи ги надминуваат вредностите утврдени за природната состојба на водното тело.

(1) Примената на стандардите изведени од овој протокол нема да бара намалување на концентрациите на загадувачки материји под референтните нивоа.

Прилог 5

Стандарди за квалитет на животната средина за приоритетни супстанции и други загадувачки материи

Приоритетните супстанции и други загадувачки материи се дадени во Табелата од овој прилог.

Стандардите за квалитет за оценување на хемиската состојба на површинските водни тела (СКЖС) кои се определуваат преку присуство односно отсуство на приоритетни супстанции и други загадувачки материи дадени во овој прилог се изразени како вкупни концентрации од земениот примерок на вода.

За кадмиум, олово, жива и никел (во понатамошниот во текст именувани како „метали“), стандардите за квалитет на животната средина на водата се однесуваат на растворената концентрација, односно растворената фаза од примерокот вода добиен со филтрирање преку филтер од 0.45 µm или некој друг еквивалентен предтретман.

При споредба на резултатите од мониторингот со Стандардите за квалитет на животната средина, се земаат во предвид:

- (а) природните референтни концентрации за метали и нивните соединенија каде таквите концентрации спречуваат исполнување на релевантните стандарди за квалитет на животната средина и
- (б) тврдината, рН вредноста, растворениот органски јаглерод или други параметри за квалитет на водата кои влијаат врз биодостапноста на металите.

Табела: Стандардите за квалитет за животната средина за „приоритетни супстанции и други загадувачки материи“

СГ: средно годишна вредност

МДК: максимално дозволена концентрација

Единица: [µg/l] за колони (4) и (5)

[µg/kg мокра тежина] за колона (6)

Граничните вредности во колоните (4), (5) и (6) треба да се сметаат како „еднакви или пониски“ (математички симбол ≤), освен ако не е наведено поинаку.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Бр.	Име на супстанцијата	CAS број ⁽¹⁾	СГ-СКЖС ⁽²⁾ Внатрешни површински води ⁽³⁾	МДК_СКЖС ⁽⁴⁾ Внатрешни површински води ⁽³⁾	СКЖС Биота ⁽¹²⁾
(1)	Алахлор	15972-60-8	0.3	0.7	
(2)	Антрацен	120-12-7	0.1	0.1	
(3)	Атразин	1912-24-9	0.6	2.0	
(4)	Бензен	71-43-2	10	50	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Бр.	Име на супстанцијата	CAS број ⁽¹⁾	СТ-СКЖС ⁽²⁾ Внатрешни површински води ⁽³⁾	МДК_СКЖС ⁽⁴⁾ Внатрешни површински води ⁽³⁾	СКЖС Биота ⁽¹²⁾
(5)	Бромирани дифенилетири ⁽⁵⁾	32534-81-9		0.14	0.0085
(6)	Кадмиум и неговите соединенија (во зависност од класата за тврдината на водата) ⁽⁶⁾	7440-43-9	≤0.08 (Класа 1) 0.08 (Класа 2) 0.09 (Класа 3) 0.15 (Класа 4) 0.25 (Класа 5)	≤0.45 (Класа 1) 0.45 (Класа 2) 0.6 (Класа 3) 0.9 (Класа 4) 1.5 (Класа 5)	
(6a)	Јаглеродтетрахлорид ⁽⁷⁾	56-23-5	12	Не е применливо	
(7)	С10-13 Хлороалкали ⁽⁸⁾	85535-84-8	0.4	1.4	
(8)	Хлорофенвинфос	470-90-6	0.1	0.3	
(9)	Хлорпирифос (Хлорпирифос - етил)	2921-88-2	0.03	0.1	
(9a)	Пестициди со циклодиен: Алдрин ⁽⁷⁾ Диелдрин ⁽⁷⁾ Ендрин ⁽⁷⁾ Изодрин ⁽⁷⁾	309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6	Σ = 0.01	Не е применливо	
(9b)	Вкупно ДДТ ^{(7), (9)}	Не е применливо	0.025	Не е применливо	
	пара-пара-ДДТ ⁽⁷⁾	50-29-3	0.01	Не е применливо	
(10)	1,2-Дихлороетан	107-06-2	10	Не е применливо	
(11)	Дихлорометан	75-09-2	20	Не е применливо	
(12)	Ди(2- етилхексил)- фталат (DEHP)	117-81-7	1.3	Не е применливо	
(13)	Диурон	330-54-1	0.2	1.8	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Бр.	Име на супстанцијата	CAS број ⁽¹⁾	СГ-СКЖС ⁽²⁾ Внатрешни површински води ⁽³⁾	МДК_СКЖС ⁽⁴⁾ Внатрешни површински води ⁽³⁾	СКЖС Биота ⁽¹²⁾
(14)	Ендосулфан	115-29-7	0.005	0.01	
(15)	Флуороантен	206-44-0	0.0063	0.12	30
(16)	Хексахлоробензен	118-74-1		0.05	10
(17)	Хексахлоробутадиен	87-68-3		0.6	55
(18)	Хексахлороциклохексан	608-73-1	0.02	0.04	
(19)	Изопротурон	34123-59-6	0.3	1.0	
(20)	Олово и неговите соединенија	7439-92-1	1.2 ⁽¹³⁾	14	
(21)	Жива и нејзините соединенија	7439-97-6		0.07	20
(22)	Нафтален	91-20-3	2	130	
(23)	Никел и неговите соединенија	7440-02-0	4 ⁽¹³⁾	34	
(24)	Нонилфеноли (4-Нонилфенол)	84852-15-3	0.3	2.0	
(25)	Октилфеноли ((4-(1',3,3'-тетраметилбутил)-фенол))	140-66-9	0.1	Не е применливо	
(26)	Пентахлоробензен	608-93-5	0.007	Не е применливо	
(27)	Пентахлорофенол	87-86-5	0.4	1	
(28)	Полиароматски јаглеродороди (РАН) ⁽¹¹⁾	Не е применливо	Не е применливо	Не е применливо	
	Бензо(а)пирен	50-32-8	1.7×10^{-4}	0.27	5
	Бензо(б)флуорантен	205-99-2	види фуснота 11	0.017	види фуснота 11
	Бензо(к)флуороантен	207-08-9	види фуснота 11	0.017	види фуснота 11
	бензо (г,х,и)перилен	191-24-2	види фуснота 11	8.2×10^{-3}	види фуснота 11
	Индено (1,2,3- цд)пирен	193-39-5	види фуснота	Не е	види фуснота

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Бр.	Име на супстанцијата	CAS број ⁽¹⁾	СТ-СКЖС ⁽²⁾ Внатрешни површински води ⁽³⁾	МДК_СКЖС ⁽⁴⁾ Внатрешни површински води ⁽³⁾	СКЖС Биота ⁽¹²⁾
			11	применливо	11
(29)	Симазин	122-34-9	1	4	
(29a)	Тетрахлороетилен ⁽⁷⁾	127-18-4	10	Не е применливо	
(29б)	Трихлороетилен ⁽⁷⁾	79-01-6	10	Не е применливо	
(30)	Соединенија на трибутилин (Трибутилин - катјон)	36643-28-4	0.0002	0.0015	
(31)	Трихлоробензени	12002-48-1	0.4	Не е применливо	
(32)	Трихлорометан	67-66-3	2.5	Не е применливо	
(33)	Трифлуралин	1582-09-8	0.03	Не е применливо	
(34)	Дикофол	115-32-2	1.3×10^{-3}	Не е прим енливо ⁽¹⁰⁾	33
(35)	Перфлуорооктанска сулфонска киселина и нејзините деривати (PFOS)	1763-23-1	6.5×10^{-4}	36	9.1
(36)	Киноксифен	124495-18-7	0.15	2.7	
(37)	Диоксини и соединенија слични на диоксини	Види фуснота 10		Не е применливо	Збир на PCDD+PCDF+ PCB-DL $0.0065 \mu\text{g.kg}^{-1}$ TEQ ⁽¹⁴⁾
(38)	Аклонифен	74070-46-5	0.12	0.12	
(39)	Бифенокс	42576-02-3	0.012	0.04	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Бр.	Име на супстанцијата	CAS број ⁽¹⁾	СТ-СКЖС ⁽²⁾ Внатрешни површински води ⁽³⁾	МДК_СКЖС ⁽⁴⁾ Внатрешни површински води ⁽³⁾	СКЖС Биота ⁽¹²⁾
(40)	Цибутрин	28159-98-0	0.0025	0.016	
(41)	Циперметрин	52315-07-8	8×10^{-5}	6×10^{-4}	
(42)	Дихлорвос	62-73-7	6×10^{-4}	7×10^{-4}	
(43)	Хексабромциклододекан (HBCDD)	Види фуснота 12	0.0016	0.5	167
(44)	Хептахлор и хептахлор епоксид	76-44- 8/1024-57-3	2×10^{-7}	3×10^{-4}	6.7×10^{-3}
(45)	Тербутрин	886-50-0	0.065	0.34	

Фусноти

(1) CAS: Chemical Abstracts Service.

(2) Овој параметар е стандард за квалитет изразен како вредност на годишен просек (СТ-СКЖС), освен ако не е поинаку уредено со оваа уредба, се применува на сета концентрација на сите изомери.

(3) Внатрешните површинските води опфаќаат реки и езера и поврзани вештачки или силно изменети водни тела.

(4) Овој параметар е стандард за квалитет изразен како максимално дозволена концентрација (МДК-СКЖС). Кога МДК-СКЖС е обележан со „не е применливо“, вредностите (СТ-СКЖС) се сметаат заштитни вредности од краткорочни скокови во загадувањето од постојани испуштања бидејќи тие се значително пониски од вредностите изведени врз основа на акутната токсичност.

(5) За групата приоритетни супстанции кои се опфатени со броминирани дифенилтри (Бр 5), стандардот за квалитет се однесува на сумата на концентрациите за броевите во истата категорија 28, 47, 99, 100, 153 и 154.

(6) За кадмиум и неговите соединенија (Бр. 6) вредностите на стандардите за квалитет варираат во зависност од тврдината на водата како што е поделена во пет категории на класи (Класа 1: <40 mg CaCO₃/l, Класа 2: 40 до <50 mg CaCO₃/l, Класа 3: 50 до <100 mg CaCO₃/l, Класа 4: 100 до <200 mg CaCO₃/l и Класа 5: ≥ 200 mg CaCO₃/l).

(7) Оваа супстанција не е приоритетна супстанција туку една од другите загадувачки материи за кои стандардите за квалитет на животната средина се утврдени во Правилникот за опасни и штетни материи и нивните емисиони стандарди што можат да се испуштаат во канализација или во систем за одводнување, во површински или подземни водни тела, како и во крајбрежните води и водните живеалишта.

(8) За оваа група на супстанции не е даден индикативен параметар. Индикативните параметри треба да се дефинираат преку аналитички метод.

(9) Вкупниот ДДТ се состои од сума на неговите изомери 1,1,1-трихлоро-2,2 бис (п-хлорофенил) етан (CAS број 50-29-3; ЕУ број 200-024-3); 1,1,1-трихлоро-2 (о-хлорофенил)-2-(п-хлорофенил) етан (CAS број 789-02-6; ЕУ број 212-332-5); 1,1-дихлоро-2,2 бис (п-хлорофенил) етилен (CAS број 72-55-9; ЕУ број 200-784-6); и 1,1-дихлоро-2,2 бис (п-хлорофенил) етан (CAS број 72-54-8; ЕУ број 200-783-0).

(10) Доколку нема гранични вредности за утврдување на МДК – СКЖС на една или повеќе групи приоритетни супстанции и други загадувачки материи, еколошка состојба односно потенцијал ќе се оценува само врз основа на групите приоритетни супстанции и други загадувачки материи за кои се дефинирани граничните вредности.

(11) За групата на приоритетни супстанции на полиароматски јаглеводороди (ПАХ) (Бр 28), стандардот за квалитет за биотата и соодветните СТ-СКЖС во вода се однесува на концентрацијата на бензо(а)пирен, и тие се засноваат на неговата токсичност. Бензо(а)пирен може да се смета како маркер за другите полиароматски јаглеводороди, и поради тоа потребно е да се следи само бензо(а)пирен за да се споредува со стандардот за квалитет за биота или соодветниот (СТ-СКЖС) во вода.

(12) Освен ако поинаку не е уредено во оваа уредба, стандардот за квалитет за биота се однесува на рибите. Исто така може да се следи алтернативен таксон за биота, или друга матрица, се додека применетиот стандард за квалитет обезбедува еднакво ниво на заштита. За супстанции со бројот 15 (флуорантен) и 28 (полиароматски јаглеводороди), стандардот за квалитет за биота се однесува на черупкари и мекотели. Со цел да се оцени хемиската состојба, не е соодветно да се следи флуорантен и ПАХs кај рибите.

(13) Овие стандарди за квалитет се однесуваат на биодостапните концентрации на супстанции.

(14) PCDD: полихлоринирани дибензо-п-диоксини; PCDF: полихлоринирани дибензофурани; PCB-DL: слични на диоксин полихлоринирани бифенили; TEQ: токсични еквиваленти според Светската здравствена организација 2005 Фактори за токсична еквивалентност.⁹

2441.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15,154/15,11/16 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/16, 27/16, 50/16 и 68/16) во членот 4 во точка 1. по зборовите „член 2 став (3) подмерки“ се додаваат зборовите „1-а.“.

Во точката 5 зборовите „и 1-а.“ се бришат.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4115/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2442.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2015, 106/2015 и 153/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВARI НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен комунален инспекторат му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на основното средство	Инвентарен број	Количина	Вредност во денари
1.	ниска фотелја за странки	0010	1	0
2.	работна фотелја	0053	1	0
3.	работна фотелја	0054	1	0
4.	работна фотелја	0114	1	0
5.	работна фотелја	0094	1	0
6.	статична столица	0025	1	497
7.	статична столица	0108	1	965
8.	работно биро	0172	1	4000
9.	работно биро мало	0023	1	552
10.	работно биро	0033	1	1237
11.	фиокар подвижен	0043	1	1470
12.	работно биро	0075	1	377
13.	работно биро	0078	1	377
14.	ниска фотелја за странки	0006	1	552
15.	ниска фотелја за странки	0007	1	552
16.	ниска фотелја за странки	0008	1	552
17.	раб. фотелја нова	0036	1	2295
18.	работна стат. столица	0032	1	203
19.	работна стат. столица	0097	1	1072
20.	мал орман	0118	1	0
21.	жардињера	0099	1	0
22.	работна фотелја	0100	1	0
23.	ниска фотелја	0134	1	0
24.	ниска фотелја	0136	1	0
25.	статична столица	0135	1	1
26.	статична столица	0137	1	0
27.	статична столица	0091	1	1126
28.	мала маса	0055	1	0
29.	ниска фотелја за странки	0009	1	552

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок, на Градот Скопје.

Член 3

Директорот на Државниот комунален инспекторат склучува договор со градоначалникот на Градот Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3729/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2443.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНАТА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар, која се наоѓа на КП бр. 26144/4, ул. „Железничка“ бр. 14, КО Куманово и тоа зграда 14, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 15 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3781/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2444.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП бр. 26144/4, ул. „Железничка“ бр. 14, за КО Куманово и тоа:

- зграда 15, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 59м2 и

- зграда 15, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 16м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3782/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2445.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП бр. 26144/5, ул. „Железничка“ бб, КО Куманово и тоа:

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 47м2 и

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 15м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3783/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2446.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП бр. 26144/5, ул. „Железничка“ бб, КО Куманово и тоа:

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР, број 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 45м2 и

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПО, број 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 29м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3786/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2447.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНАТА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар, која се наоѓа на КП бр. 26144/4 КО Куманово ул. „Железничка“ б.б., и тоа зграда 12, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 31 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3789/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2448.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП бр. 26144/5, ул. „Железничка“ б.б., КО Куманово и тоа:

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 44 м2 и

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПО, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 29 м2,

во корист на Република Македонија, во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3797/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2449.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15 и 61/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија, и тоа премер на резервоар за нафта во зграда бр.3, кој се наоѓа на ул. „15-ти Корпус“ во Струга, на КП бр.2233/3, КО Струга.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3833/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2450.

Врз основа на член 418 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД - Скопје на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ****Член 1**

Во Статутот на Акционерското друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/07, 21/08, 87/09, 95/09, 151/09, 121/10, 107/12, 108/14, 4/15, 28/15 и 64/16) во членот 7 во ставот 1 износот „9.269.173.222,00 денари“ се заменува со износот „9.269.172.345,00 денари“.

Во ставот 2 бројот „9.269.173“ се заменува со бројот „9.269.172“.

Член 2

Се овластува Надзорниот одбор на Акционерското друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД - Скопје да подготви пречистен текст на Статутот.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3843/2
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2451.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА ШТИП И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА****Член 1**

Во Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Штип и за висината на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/15 и 163/15) во членот 1 зборовите „Друштво за производство Кондево МК ДОО Скопје“ се заменуваат со зборовите „Друштво за производство Кондево МК ДОО Штип“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3921/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2452.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „TORRI 2016“, ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА**

1. За учество во вежбовната активност „TORRI 2016“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Италија, во периодот од 01-09 јули 2016 година, се испраќаат 4 (четири) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана ги обезбедува организаторот на вежбовната активност, а трошоците за транспорти и дневници за службено патување на персоналот ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3937/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2453.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 06/02, 40/30, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РА-
БОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА СКОПЈЕ ВО
2015 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје во 2015 година, бр.0501-68/1 и бр.0102-69/1, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 25.2.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3952/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2454.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ**

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар – објект кој се наоѓа на КП бр. 2832 за КО Богородица и тоа:

- зграда бр. 2, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 89 м2 и

- зграда бр. 2, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 15 м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4020/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2455.

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.5.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ВО
2016 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2016 година во вкупен износ од 25.118.635,00 обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2016 година, раздел 19101 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 11.036.505,00 и во раздел 280.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 14.082.130,00 денари, наведени во Листата за финансирање на проекти за развој на селата во 2016 година која е дадена во Прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределени, единиците на локалната самоуправа потребно е истите да ги вратат во Буџетот на Република Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4039/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

*Прилог

Листа за финансирање на проекти за развој на селата во 2016 година

Скопски плански регион			
Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Топловодно радијаторско греење, котларница и складиште за нафта за основно училиште „Сами Фрашери,, - с.Глумово, општина Сарај	Сарај	1.628.830
2	Изведбен проект за фекална улична канализација во н.м Катланово	Петровец	1.573.233
	Вкупно		3.202.063

Југоисточен плански регион

Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Изработка на проектна документација до ниво на основен проект за изградба на водоснабдителен системи во Самоилово, Дражево и Борисово во Општина Ново Село	Ново Село	450.843
2	Уредување на две урбани катчиња долж река с. Стојаково	Богданци	126.450
3	Изградба на локална улица во с. Секирник	Босилово	1.792.151
4	Изградба на локален пат с. Муртино - с. Еднокуќево	Струмица	644.000
	Вкупно		3.013.444

Источен плански регион

Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Изработка на техничка документација за изградба на улици во Општина Чешиново-Облешево со вкупна должина од 3.647,0 м	Чешиново-Облешево	1.118.456
2	Изработка на основен проект за изградба на локален пат м.в Крушка - с. Полаки	Кочани	133.875
3	Изградба на улици с. Драгоево (улици бр. 1,2,3,4 крак на улица бр.3 и улица кон гробишта)	Штип	1.800.023
	Вкупно		3.052.354

Пелагониски плански регион

Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
----------	-----------------	--------------------------------	-----------------------------

1	Изработка на техничка документација, проект за инфраструктура за атмосферска и фекална канализација за село Јакреново 0 општина Крушево	Крушево	210.000
2	Употреба и одржување реконструкција на улица во с. Градешница, Општина Новаци	Новаци	1.697.454
3	Изградба на краци на улица во населено место Ивањевци - крак 3	Могила	951.047
4	Изработка на урбанистичка планска документација за с. Кутретино	Демир Хисар	209.000
Вкупно			3.067.501

Полошки плански регион

Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Замена на прозорци и врати во подрачните училишта во с. Сиричина и с. Копанце	Јегуновце	346.500
2	Изградба на тротоар во село Брвеница-општина Брвеница	Брвеница	2.855.563
Вкупно			3.202.063

Југозападен плански регион

Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Санирање на санитарна јазли, дренажениот систем и поставување на столарија во основното училиште Кочо Рацин во с. Долно Локочереј, Општина Охрид	Охрид	298.477
2	Поставување на водомери во општина Пласница	Пласница	600.000
3	Изработка на техничка документација за колектор и канализација во с. Заграќани-Шум-теферич	Струга	427.986
4	Партерно уредување на поставување на урбана опрема - локалитет Вевчаниски извори	Вевчани	1.396.121
5	Изработка на проектна документација за изградба на пат Индустриска зона Моришта до раскрсница Мислешевски Пат	Струга	324.500
6	Изработка на техничка документација за изградба пристапен пат с. Лабуништа - с. Подгорци	Струга	130.000
Вкупно			3.177.084

Вардарски плански регион

Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
----------	-----------------	--------------------------------	-----------------------------

1	Реконструкција на систем за водоснабдување во село Мустафино	Свети Николе	1.480.084
2	Изработка и донесување на урбанистички план вон населено место - викенд населба на дел од КП 738/1 КО Каратманово Општина Лозово со површина од 4 ха	Лозово	320.000
3	Изработка на техничка документација за изградба на локален пат до село Грчиште	Градско	324.000
4	Проектна документација за фекална канализација со предтретман на отпадни води за нас.Оморани - Општина Чашка	Чашка	326.812
5	Реконструкција и адаптација на локален пат од м.в. Ладно Долче до с. Крњево	Кавадарци	751.167
Вкупно			3.202.063

Североисточен плански регион и

Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Доизградба на локален пат во село Градец локација Училиште - Испосница на Св.Јоаким Осоговски во должина од 299,6 м	Крива Паланка	419.440
2	Доизградба на локален пат до Локалитетот „Камени Кукли“ општина Кратово во должина од 227,19м	Кратово	600.000
3	Изработка на техничка документација за патен правец Крак од Регионален пат Р1205-с.Талашманци поврзување сопат с.Крилатица-ц-с.Нежилово 4.2 к	Кратово	245.600
4	Изградба на фекална канализација за с. Матејче - Општина Липково	Липково	1.937.023
Вкупно			3.202.063
Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на селата - 25.118.635 денари			

2456.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ.НАУМ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Производител	Модел	Колитина
1	Дигитален мамограф	ФУЦИ	Amulet F/S	1
2	Софтверски дел за обработка на мамографски снимки со компатибилен хардверски дел	Инфинитаммо	BX0CC72	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4126/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2457.

Врз основа на член 4-6 став (6) од Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 41/2014 и 61/2016), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА (РЕВИЗИЈА) НА ГЕОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ГЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОЛОШКИТЕ, ХИДРОГЕОЛОШКИТЕ И ГЕОТЕХНИЧКИТЕ ОСОБИНИ НА ТЛОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРНОТ И ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕВИЗИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за вршење на стручна оценка (ревизија) на геолошка документација од геолошките истражувања за утврдување на висината на надоместокот за работа на членовите на комисијата за ревизија.

ција од геолошките истражувања за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за потребите на изградба на објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и унапредување на животната средина и за утврдување на висината на надоместокот за работа на членовите на Комисијата за ревизија, бр.01-159/13 од 13.5.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4212/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2458.

Врз основа на член 49-а став 5 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 17.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕТО НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКА ЗОНА ЗА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ТУРНОВО ОПШТИНА БОСИЛОВО

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Стопанска зона за лесна и незагадувачка индустрија КО Турново, општина Босилово бр.51-4501/1 од 13.9.2011 година објавена во („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/12) од 6.2.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4297/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2459.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП 26144/5, ул. „Железничка“ бб, КО Куманово и тоа:

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР, број 3, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 49 м² и

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПО, број 3, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 23 м²,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3798/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2460.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Во Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 229/15) во член 1 зборовите „Друштвото за производство, трговија и услуги ФПЦ Технопласт ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште во Скопје“ се заменуваат со зборовите „Друштвото за производство, трговија и услуги ФПЦ Технопласт ДООЕЛ увоз-извоз Илинден, со седиште во општина Илинден“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3890/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2461.

Врз основа на член 23 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“, СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се определува бројот на кандидати кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна 2016/2017 година и тоа вкупно 40 студенти-питомци како редовни студенти, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија, од кои:

- 20 студенти-питомци на студиите за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија,

- 10 студенти-питомци за потребите на армиите на Црна Гора, Босна и Херцеговина и Република Косово и

- 10 студенти за потребите на управување со кризи.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4138/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2462.

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14 и 215/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ ВО 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2016 година во вкупен износ од 51.233.010,00 денари, обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2016 година, во раздел 19101 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 22.073.010,00 денари и во раздел 280.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 29.160.000,00 денари, наведени во Листата за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2016 година која е дадена во Прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределени, единиците на локалната самоуправа потребно е истите да ги вратат во Буџетот на Република Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4040/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

Прилог

Листа за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во
2016 година

Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Изградба на мост на Кучичка река во село Кучица	Карбинци	2.650.000
2	Реконструкција на општиски пат во с. Стрелци - Кичево	Кичево	3.000.000
3	Инфраструктурно уредување на Паркот на природата Езерани заради развој екотуризмот	Ресен	3.000.000
4	Изградба на локален полски пат (вон градежен реон) Глоѓи - Доброште	Теарце	3.000.000
5	Подготовка на физибилити-студија за Шарпланинските села од општина Тетово како туристичка дестинација	Тетово	461.675
6	Изградба на фекална канализација село Отља - Општина Липково	Липково	3.000.000
7	Уредување на мал плоштад во село Умлена општина Пехчево	Пехчево	1.165.666
8	Основен проект за реконструкција на постоечка улица- ул. Филтерска станица 1, во населено место Врапчиште , општина Врапчиште во должина од L-677.38M	Врапчиште	3.000.000
9	Изградба на мост на Сушевски порој	Василево	1.103.949
10	Реконструкција на локален пат с. Рогле	Желино	3.000.000
11	Изградба на резервоар за вода за н.м. Боговиње	Боговиње	3.000.000
12	Проект за реконструкција - асфалтирање на улица 29 с. Сопиште	Сопиште	2.700.000
13	Изградба на локален пат до село Јамиште	Пробиштип	3.000.000
14	Изградба на локален пат за село Сирково, општина Росоман	Росоман	3.000.000
15	Изградба и асфалтирање на Улица 2А во с. Дедино	Конче	862.974
16	Санација и реконструкција на Културен Дом с. Лешани	Дебарца	3.000.000

17	Пробивање на пат до село Горно Кратово	Кратово	1.000.000
18	Изработка на проектно- техничка документација за регулација и уредување на Зелениковска река	Зелениково	1.000.000
19	Реконструкција на дел од улица "Македонски Просветители"- Кривогаштани - фаза 3	Кривогаштани	1.000.000
20	Изградба на локален пат с. Мордовис - М.В. Друмот	Зрновци	3.000.000
21	Основен проект за реконструкција и рехабилитација на улица 11	Арачиново	2.533.014
22	Синализација на населените места низ територија на Општина Маврово и Ростуше	Маврово и Ростуше	850.000
23	Проект за санација и адаптација Културно образовен дом с. Баланци Општина Центар Жупа	Центар Жупа	981.281
24	Довршување на улица Чуки во населено место Преглово - општина Пласница	Пласница	1.924.451
	Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби во 2016 година		51.233.010

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**2463.**

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16) министерот за здравство го донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ ВО ЕЛЕКТРОНСКАТА ЛИСТА НА ЗАКАЖАНИ ПРЕГЛЕДИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ВОДЕЊЕ

Член 1

Во Правилникот за содржината на податоците што се водат во електронската листа на закажани прегледи и интервенции за користење на здравствените услуги и начинот на нејзиното водење („Службен весник на Република Македонија“ број 87/12), во член 2 став (2) алинејата 1 се менува и гласи:

„- име и презиме на пациентот, единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), единствен здравствен број (ЕЗБО), адреса на живеење, телефон и електронска пошта.“

Во алинејата 2 зборовите „вид на здравствената услуга односно вид на апарат“ се заменуваат со зборовите „специјалност односно организациона единица“.

Во став (3) во алинејата 7, зборот „специјализација“ се заменува со зборот „специјалност“, а по зборот „пошта“ се става запирка и се додаваат зборовите „број на факсимил, број на лиценца“.

Бројот пред вториот став „(3)“ се заменува со бројот „(4)“.

Член 2

Во член 3 ставите (1) и (2) се менуваат и гласат:

„(1) Податоците во Листата се внесуваат по автоматизам, по извршено закажување во рамките на термини определени за редовно закажување преку интегрираниот здравствен информатички систем од страна на избран лекар, односно лекар - специјалист од здравствена установа.

(2) Здравствените услуги кои се итни, не се внесуваат во Листата.“

Во ставот (4) зборовите „еден месец“ се заменуваат со зборовите „седум дена“.

Ставовите (5) и (6) се менуваат и гласат:

„(5) Во Листата здравствените услуги кои се однесуваат на контролен преглед најдоцна 30 дена од извршениот преглед се групираат во рамките на работното време на лекарот специјалист, но надвор од термините определени за редовно закажување (период определен за контролни прегледи).

(6) Во Листата здравствените услуги кои се однесуваат на дополнителен преглед во рок период подолг од периодот предвиден за контролен преглед од став (5) на овој член, се групираат во Листата во рамките на работното време на лекарот специјалист како нов преглед.“

Ставот (8) се брише.

Член 3

Во член 4 во ставот (1) зборовите „Одговорните лица и избраниот“ се заменуваат со зборот „Избраниот“.

Во став (2) во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со точка.

Алинејата 6 се брише.

Член 4

Во членот 5 по зборот „правилник“ точката се брише и се додаваат зборовите „и согласно одредбите од Законот за здравствената заштита.“.

Член 5

Членот 7 се менува и гласи:

„(1) Во Листата што се објавува од страна на одговорното лице на здравствената установа на видно место во просториите на здравствената установа, се содржани следните податоци за закажани прегледи:

- реден број,

- единствен шифриран податок кој се доделува при закажувањето на услугата и

- термин за кога е закажана здравствената услуга.

(2) Во Листата што се објавува на веб апликацијата која ја администрира Министерството за здравство, се содржани следните податоци за закажаните прегледи:

- датум и термин на закажани термини определени за редовно закажување по специјалност, по апарат и по установа,

- датум и термин на слободни термини определени за редовно закажување по специјалност, по апарат и по установа и

- време на чекање - уште колку денови има до нареден слободен термин определен за редовно закажување.“

Член 6

По членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:

„Член 7-а

Во Листата се содржани следните податоци за закажани интервенции:

- список со распоред на пациенти врз кои треба да биде извршена хируршка интервенција и
- секоја промена на оперативната програма со причините поради кои е направена.“

Член 7

Членот 8 се брише.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4575/1

16 мај 2016 година

Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.

2464.

Врз основа на член 200 став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), министерот за здравство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗРЕЧЕНИТЕ МЕРКИ ЗА УТВРДЕНА ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ОДНОСНО ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината и формата на годишниот извештај за изречените мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност на здравствените работници односно здравствените соработници (во натамошниот текст: годишниот извештај).

Член 2

Со годишниот извештај се обезбедуваат податоци и информации за спроведените постапки за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност на здравствените работници односно здравствените соработници.

Член 3

Годишниот извештај се води во електронска и печатена форма на образец во формат А-4 во бела боја, кој е даден во прилог и е составен дел од овој правилник.

Член 4

Годишниот извештај содржи:

- штембил на институцијата со архивски број и датум;
- основни податоци за институцијата;
- наративна оценка на спроведувањето на постапките за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност;
- поединечен преглед на спроведените постапки за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност на здравствените работници, односно здравствените соработници;
- збиен преглед на спроведените постапки за дисциплинска одговорност;
- збиен преглед на спроведените постапки за материјална одговорност;
- место за печат и потпис;
- шифрарник за пополнување на извештајот во збирниот преглед, во делот на видот на одговорноста, основот на одговорноста и видот на изречените мерки.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-2494/3

16 мај 2016 година

Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.

ШТЕМБИЛ НА
ИНСТИТУЦИЈАТА
(архивски број и датум)

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

за изречените мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност на здравствените
работници, односно здравствените соработници
за _____ година

I) Основни податоци за институцијата

1. Назив на институцијата _____
2. Адреса _____
3. Контакт _____
(телефон; факс; интернет страница; е-пошта)
4. Контакт лице _____
- 4.1. Име и презиме _____
- 4.2. Звање и работно место _____
- 4.3. Контакти _____
(телефон; факс; е-пошта)

II) Наративна оцена на спроведувањето на постапките за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност

(Во овој дел се дава оценка за квалитетот на изведувањето на постапките, ефектот на изречените мерки врз работењето на службеникот и институцијата. Исто така се наведуваат и евентуалните потешкотии при спроведувањето на постапките за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност и образложение за причините за таквите потешкотии.)

Ш) Поединечен преглед на спроведените постапки за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност на здравствените работници и здравствените соработници

(Во оваа табела се даваат податоци за сите спроведени постапки, вклучувајќи име и презиме на здравствените работници и здравствените соработници, звање, вид и основ на одговорноста, информација за поднесениот предлог/извештај до здравствените работници и здравствените соработници и неговот одговор, предложената мерка, изречената мерка, поднесена жалба до второстепенниот орган и одлука на второстепената комисија.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ред. број	Име и презиме	Звање	Вид и основ за одговорност	Писмен предлог /извештај	Писмен одговор од здравствените работници и соработници	Предложена мерка	Изречена мерка	Поднесена жалба во втор степен	Одлука на второстепената комисија
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

(Објаснување за пополнување: Во колона 1 се внесува реден број; во колона 2 се внесува име и презиме на здравствените работници и здравствените соработници; во колона 3 неговото звање при започнувањето на постапката; во колона 4 се внесува шифрата за видот и основот на одговорност; во колона 5 се внесува информација дали здравствените работници и соработници то добил во писмена форма извештајот/предлогот за дисциплинска/материјална одговорност со впишување на ДА или НЕ; во колона 6 се внесува информација дали здравствените работници и соработници во писмена форма одговорил по добиениот извештај за дисциплинска/материјална одговорност со впишување на ДА или НЕ; во колоната 7 се внесува шифрата на предложената мерка; во колоната 8 се внесува шифрата на изречената мерка; во колоната 9 се внесува информација дали здравствените работници и соработници поднел жалба до второстепената комисија со впишување на ДА или НЕ; во колоната 10 се внесува шифрата на одлуката на второстепената комисија.)

IV. Збирен преглед на спроведените постапки за дисциплинска одговорност

(Во оваа табела се даваат бројани податоци за сите спроведени постапки за утврдување на дисциплинска одговорност на здравствените работници и здравствените соработници по вид и основ на одговорност и изречени мерки)

[illegible]

Вид и основ за дисципли нска одговорно ст / изречена мерка	A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8	B.9	B.10	B.11	B.12	B.13	B.14	B.15	B.16	B.17	B.18	B.19	B.20	B.21	B.22	B.23	B.24	B.25	B.26	B.27	B.28	B.29	B.1	B.2	B.3	B.4	

V. Збирен преглед на спроведените постапки за материјална одговорност

1. Вкупен број на спроведени постапки за утврдување на материјална одговорност
2. Вкупен број на донесени решенија за надомест на штета за материјална одговорност

овластен потписник на институцијата

(име, презиме и функција)

М.П.

**ШИФРАНИК ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ВО ЗБИРНИОТ ПРЕГЛЕД, ВО ДЕЛОТ
НА ВИДОТ НА ОДГОВОРНОСТА, ОСНОВОТ НА ОДГОВОРНОСТА И ВИДОТ НА
ИЗРЕЧЕНИТЕ МЕРКИ**

Шифра	Вид на одговорност
А	Дисциплинска неуредност
Б	Дисциплински престап
В	Дисциплински мерки
Шифра	Основ на одговорност
А.1	не придржување на работното време, распоредот и користењето на работното време и покрај опомената од непосредно претпоставениот здравствен работник, односно здравствениот соработник
А.2	неоправдано недоаѓање на работа до два работни дена во текот на една календарска година
А.3	не носење на ознаките од членот 169 од овој закон
А.4	неизвршување или несовесно, ненавремено, непристојно или небрежно вршење на работите и работните задачи со полесни последици од повредата
А.5	не известување на непосредно претпоставениот здравствен работник, односно здравствениот соработник, односно раководното лице на здравствената установа за спреченоста за недоаѓање на работа во рок од 24 часа од неоправдани причини
А.6	одбивање на стручно оспособување и усовршување на кое здравствениот работник, односно здравствениот соработник се упатува
А.7	извршување на работи и работни задачи со намалена работна успешност
Б.1	не извршување или несовесно, ненавремено, непристојно или небрежно вршење на работите и работните задачи
Б.2	носење или истакнување партиски симболи во работната просторија
Б.3	одбивање да се даде или давање на неточни податоци на државните органи, правните лица и на граѓаните, доколку давањето на податоци е пропишано со закон
Б.4	незаконито располагање со материјалните средства
Б.5	одбивање на вршење на работите и работните задачи од работното место на кои е распореден или одбивање на наредби од раководниот орган на здравствената установа
Б.6	не преземање или делумно преземање на пропишаните мерки за осигурување на безбедноста на доверените предмети
Б.7	предизвикување на поголема материјална штета
Б.8	повторување на дисциплинска неуредност

Б.9	примање на подароци или друг вид на корист спротивно на закон, или примање или прифаќање на понуда да се прими подарок, парична корист или каква било друга корист со цел да се препорача, препише или набави одреден лек
Б.10	злоупотреба на статусот или пречекорување на овластувањата во вршењето на работите
Б.11	злоупотреба на боледување
Б.12	одавање класифицирана информација со степен на тајност определен согласно со закон
Б.13	внесување, употреба и работење под дејство на алкохол или наркотични средства
Б.14	не придржување кон прописите за заштита од болест, заштита при работа, пожар, експлозија, штетно дејствување на отрови и други опасни материи и повреда на прописите за заштита на животната средина
Б.15	поставување на личниот финансиски интерес во судир со положбата и статусот на здравствен работник, односно здравствен соработник
Б.16	навредливо или насилничко однесување
Б.17	неоправдано одбивање учество во изборни органи и
Б.18	спречување на избори и гласање, повреда на избирачко право, повреда на слободата на определување на избирачите, поткуп при избори, повреда на тајноста на гласањето, уништување на изборни исправи, изборна измама што како член на изборен орган го извршил здравствениот работник, односно здравствениот соработник
Б.19	постапи спротивно на членот 39-а став (3) од овој закон за прв пат
Б.20	неприменување и непочитување на принципите и правилата на однесување и работење по кои здравствените работници и здравствените соработници се должни да постапуваат во извршувањето на работата со цел да се обезбеди примена и почитување на принципите на законитост, професионален интегритет, ефикасност, ефективност и посветеност при вршењето на нивните службени должности, утврдени од министерот за здравство со правилникот за хоспитална култура согласно член 27 став (5) од овој закон
Б.21	нејавувањето на работа во здравствената установа и неизвршувањето на работните обврски согласно патниот налог од член 28 став (4) од овој закон, од страна на здравствениот работник односно здравствениот соработник кој е упатен на работа со патниот налог, претставува дисциплински прекршок
Б.22	неизвршување на преглед и/или интервенција во терминот закажан преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции од страна на здравствениот работник, односно здравствениот соработник без за тоа да постојат објективни и оправдани причини согласно член 39-б став (2) од овој закон или започнување на извршувањето на прегледот, односно интервенцијата со задоцнување од страна на здравствениот работник односно здравствениот соработник за што не постојат објективни и оправдани причини согласно член 39-б став (2) од овој закон
Б.23	непрепраќање на известувањето од страна на раководителот на внатрешната организациона единица во јавната здравствена установа до раководниот орган на јавната здравствена установа согласно членот 39-б став (8) од овој закон

Б.24	неформирање на комисија за водење на дисциплинска постапка за дисциплинскиот престап и/или недонесување на решение за изрекување на дисциплинска мерка од страна на работодажниот орган на јавната здравствена установа до кој било доставено известување согласно членот 39-б став (8) од овој закон
Б.25	неприсуство на лицето вработено во јавната здравствена установа кое согласно членот 39-б став (14) од овој закон ќе биде должно постојано да биде присутно во чекалната и на сите пациенти затекнати во чекалната и на пациентите кои ќе дојдат во закажаниот термин, во лична и непосредна комуникација да им ги соопшти и образложи причините за немањето можност прегледот, односно интервенцијата да биде извршена во закажаниот термин, како и да им закаже нов термин преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции доколку прегледот, односно интервенцијата не била извршена, несоопштување и необразложување во лична и непосредна комуникација од негова страна на причините за немањето можност прегледот, односно интервенцијата да биде извршена во закажаниот термин, незакажување на нов термин преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции доколку прегледот, односно интервенцијата не била извршена
Б.26	непосетување на обука од страна на здравствениот работник кој дава специјалистичко - консултативни услуги од став (1) на овој член во согласност со член 39-ј став (5) од овој закон
Б.27	невнесување на податокот дека одредена медицинска опрема е во неисправна состојба веднаш по настапувањето на неисправноста од страна на лицата кои ја водат, објавуваат и ажурираат електронската листа на закажани прегледи и интервенции
Б.28	неевидентирање на своето присуство преку системот за евиденција на работно време во здравствената установа во која се спроведува турнусот, согласно распоредот на времето за стручно усовршување од страна на специјализистот
Б.29	внесување на неточни и/или неверодостојни податоци за резултатите од работењето во интегрираниот здравствен информатички систем согласно член 219 од овој закон, добиени од здравствениот работник и/или од раководителот на внатрешната организациона единица
Шифра	Вид на изречена мерка
1	јавна опомена
2	парична казна во висина од 20% од едномесечниот износ на нето платата исплатена во последниот месец пред извршувањето на дисциплинската неуредност во траење од еден до три месеци
3	парична казна од 20% до 30% од едномесечниот износ на нето платата исплатена на здравствениот работник, односно здравствениот соработник во месецот пред извршувањето на дисциплинскиот престап, во траење од еден до шест месеци и
4	престанок на вработувањето во случаи кога настапиле штетни последици за здравствената установа, а притоа во дисциплинската постапка да не се утврдени олеснителни околности за здравствениот работник, односно здравствениот соработник кој го сторил престапот

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

2465.

Врз основа на член 68 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15 и 35/16), во членот 8, во ставот (3), точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите „освен во случаите кога со измената и дополнувањето се опфатени повеќе од 15% од површината на генералниот урбанистички план.“

Член 2

Во членот 24, по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„Намената на земјиштето во рамки на градежна парцела оформена со урбанистички план вон населено место, при донесување на урбанистичко-планска документација за градби од посебен интерес, се уредува согласно намената утврдена во Просторниот план на Република Македонија.“

Член 3

Нормативите и стандардите од овој правилник се применуваат и на урбанистичките планови за кои до влегувањето во сила на овој правилник не е издадена согласност согласно закон.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01 – 7037/1
16 мај 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016099